

XP-6000 Series

Упатство за корисникот

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

- EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching се заштитени трговски марки на корпорацијата Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Сите права се задржани.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Трговски марки

- Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Содржина

Авторски права

Трговски марки

За овој прирачник

Вовед во прирачниците.	10
Користење на прирачникот за пребарување на информации.	10
Ознаки и симболи.	12
Описи што се користат во прирачникот.	12
Референци за оперативни системи.	12

Важни упатства

Безбедносни упатства.	13
Совети и предупредувања за печатачот.	14
Совети и предупредувања за поставување/ користење на печатачот.	14
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување.	15
Совети и предупредувања за користење мемориски картички.	15
Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот.	15
Заштита на личните податоци.	16

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите.	17
Контролна табла.	20
Копчиња.	20
Прикажани икони на LCD екранот.	21
Конфигурација на основен екран.	23
Внесување знаци.	24
Прегледување на анимации.	25
Прикажување на мени соодветно на режимот.	26

Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција.	28
Wi-Fi поврзување.	28
Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција.	28
Поврзување на компјутер.	29
Поврзување на паметен уред.	30

Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот.	30
Рачно поставување на Wi-Fi.	31
Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS).	32
Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS).	34
Правење на поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP).	35
Поставување на напредни поставки за мрежа.	37
Проверување на статусот на конекција на мрежа.	38
Икона за мрежа.	38
Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла.	38
Печатење на извештај за мрежна конекција.	39
Печатење на листа за статус на мрежа.	46
Заменување или додавање на нови точки на пристап.	47
Менување на начинот на поврзување на компјутер.	47
Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел.	48
Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла.	48
Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот.	49

Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија.	51
Достапни хартии и капацитети.	52
Листа на видови хартија.	53
Функции на изворот на хартија.	54
Ставање хартија во Касета за хартија 1.	55
Ставање хартија во Касета за хартија 2.	58

Ставање оригинали

Ставање оригинали на Стакло на скенерот.	64
Како да поставите различни оригинали.	65
Ставање на фотографии за копирање.	65
Ставање на картичка за идентификација за копирање.	65
Ставање на CD/DVD за печатење на етикети.	66
Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено.	66

Содржина

Вметнување мемориска картичка

Поддржани мемориски картички.	67
Вметнување и вадење мемориска картичка.	67

Ставање диск за печатење

Дискови за печатење.	69
Дискови, претпазливости при ракување.	69
Внесување и отстранување на CD/DVD.	69

Печатење

Печатење од менито Print Photos на контролната табла.	70
Основни функции за печатење на фотографии.	70
Печатење во разни распореди.	74
Печатење на фотографии за идентификација.	75
Печатење на фотографии со урнек.	76
Опции на мени за печатење од контролната табла.	78
Печатење од менито Various prints на контролната табла.	81
Печатење на дизајнерска хартија.	81
Печатење на фотографии со ракописни белешки.	82
Печатење фотографии на етикета за CD/DVD.	83
Печатење на фотографии на обвивка за кутија за накит.	86
Печатење на оригинални календари со фотографија.	87
Печатење на распоред.	88
Печатење на обложена хартија.	89
Печатење на оригинална хартија за пишување.	90
Печатење на оригинална картичка со порака.	91
Печатење на боенка.	92
Печатење од компјутер.	93
Основни информации за печатење — Windows.	93
Основни информации за печатење — Mac OS.	94
Двострано печатење.	97
Печатење неколку страници на еден лист.	99
Печатење приспособено кон големината на хартијата.	101
Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows).	102
Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows).	103

Печатење со користење на напредните функции.	109
Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print.	112
Печатење етикети за дискови со Epson Print CD.	112
Печатење од паметни уреди.	113
Користење на Epson iPrint.	113
Користење на овозможувач за печатење на Epson.	114
Користење на AirPrint.	115
Печатење од дигитална камера.	116
Печатење од дигитална камера поврзана со кабел USB.	116
Печатење од дигитална камера поврзана бежично.	117
DPOF Печатење.	118
Откажување на печатењето.	119
Откажување на печатењето — контролна табла.	119
Откажување на печатењето - Windows.	119
Откажување на печатењето — Mac OS.	119

Копирање

Основи на копирањето.	120
Различни методи на копирање.	121
Печатење во разни распореди.	121
Копирање фотографии.	122
Копирање на етикета за диск.	123
Опции на мени за копирање.	126

Скенирање

Скенирање преку контролната табла.	129
Од скенирање на мемориски уред.	129
Скенирање на компјутер (Event Manager).	131
Од скенирање на облак.	135
Од скенирање на компјутер (WSD).	137
Скенирање од компјутер.	139
Скенирање со користење на Epson Scan 2.	139
Скенирање од паметни уреди.	146
Инсталирање на Epson iPrint.	146
Скенирање со користење на Epson iPrint.	146

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување.	148
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла.	148
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување - Windows.	148
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS	148
Кодови на касетата со мастило.	149
Предупредување за работа со касетите со мастило.	150
Замена на касети со мастило.	152
Код за кутијата за одржување.	156
Предупредувања за користење на кутиите за одржување.	156
Замена на кутија за одржување.	156
Привремено печатење со црно мастило.	159
Привремено печатење со црно мастило — Windows.	160
Привремено печатење со црно мастило — Mac OS.	161
Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows).	162

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење.	163
Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла.	163
Проверка и чистење на главата за печатење — Windows.	164
Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS.	164
Порамнување на главата за печатење.	165
Порамнување на главата за печатење — Контролна табла.	165
Чистење на патеката за хартија.	166
Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило.	166
Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија.	167
Чистење на Стакло на скенерот.	168
Чистење на просирната фолија.	169
Штедење енергија.	171
Штедење енергија — контролна табла.	171

Опции на менито за Settings

Опции на менито за Supply Status.	172
Basic Settings.	172
Screen Saver:.	172
LCD Brightness:.	172
Auto Power On:.	172
Power Off Settings:.	172
Power Off Timer:.	173
Sleep Timer:.	173
Language:.	173
Clear All Settings:.	173
Опции на менито за Printer Settings.	173
Paper Source Setting:.	173
CD/DVD:.	174
CD Inner/Outer.	174
Stickers:.	174
Thick Paper:.	174
Quiet Mode:.	174
Ink Drying Time:.	174
Bidirectional:.	174
Clear All Settings.	174
Опции на менито за Network Settings.	174
Опции на менито за Web Service Settings.	175
Опции на менито за File Sharing.	176
Опции на менито за Camera print settings.	176
Опции на менито за Guide Functions.	176
Paper Mismatch:.	177
Document Alert:.	177
Auto Selection Mode:.	177
All settings:.	177
Clear All Settings:.	177
Опции на менито за Firmware Update.	177
Update:.	177
Notification:.	177
Опции на менито за Restore Default Settings.	178
Мрежна услуга и информации за софтвер	
Услуга Epson Connect.	179
Регистрирање на услугата Epson Connect од контролната табла.	179
Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config).	179
Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач.	180
Работа со Web Config на Windows.	180
Работа со Web Config на Mac OS.	181
Двигател за печатачот за Windows.	181

Содржина

Водич за двигателот на печатачот за Windows.	182
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows.	184
Двигател за печатачот за Mac OS.	184
Водич за двигателот на печатачот за Mac OS	185
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS.	187
Апликација за скенирање на документи и слики (Epson Scan 2).	187
Додавање на скенер на мрежа.	188
Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла (Epson Event Manager).	188
Апликација за распоредување на фотографии (Epson Easy Photo Print).	189
Апликација за печатење на текст или слики на диск (Epson Print CD).	190
Апликација за печатење на интернет страници (E-Web Print).	190
Апликација за скенирање и префрлање на слики (Easy Photo Scan).	191
Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater).	191
Деинсталирање апликации.	192
Деинсталирање на апликациите — Windows.	192
Деинсталирање на апликации — Mac OS.	193
Инсталирање апликации.	193
Ажурирање на апликациите и фирмверот.	194
Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел.	194

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот.	196
Проверка на пораките на LCD-екранот.	196
Проверка на состојбата на печатачот - Windows.	198
Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS.	198
Отстранување заглавена хартија.	198
Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот.	198
Отстранување на заглавена хартија од Заден капак.	201
Отстранување заглавена хартија од Касета за хартија.	201
Хартијата не се внесува правилно.	202
Заглавување на хартија.	203
Хартијата е поставена накосо.	203

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време.	203
Фиоката за CD/DVD е исфрлена.	203
Проблеми со напојувањето и контролната табла.	204
Печатачот не се вклучува.	204
Печатачот не се исклучува.	204
Напојувањето се исклучува автоматски.	204
ЛЦД-екранот се затемнува.	204
Функциите Auto Power On не работат.	204
Не можам да печатам од компјутер.	205
Проверување на поврзувањето (USB).	205
Проверување на поврзувањето (мрежа).	205
Проверување на софтверот и податоците.	206
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows).	208
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS).	210
Не може да правите мрежни поставки.	210
Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем.	210
Проверување на SSID поврзана за печатачот	212
Проверување на SSID за компјутерот.	213
Не можам да печатам од iPhone или iPad.	214
Проблеми со отпечатеното.	214
Исписот е истуткан или недостасува бојата.	214
Појавување на пруги или неочекувани бои.	214
Појавување на риги во боја на интервали од приближно 2.5 см.	215
Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост.	215
Квалитетот на печатење е слаб.	216
Хартијата е замачкана или истуткана.	217
Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење.	218
Отпечатените фотографии се лепливи.	218
Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои.	218
Боите се разликуваат од она што го гледате на екранот.	219
Не можам да печатам без маргини.	219
Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки.	220
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни.	220
Повеќе оригинали се копираат на еден лист.	220
Позицијата за печатење на налепниците на фотографијата е неточна.	221
Позицијата за печатење на CD/DVD е неточна.	221
Неточни или погрешно отпечатени знаци.	221

Содржина

Отпечатената слика е превртена.	221
Мозаични ефекти на исписите.	222
Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика.	222
На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти).	222
Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика.	222
Проблемот со исписот не може да се избрише.	223
Други проблеми со печатењето.	223
Печатењето е премногу бавно.	223
Печатењето забавува многу при непрекинато печатење.	224
Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8.	224
Не може да почне скенирање.	224
Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла.	225
Проблеми со скенирани слики.	225
Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот.	225
Квалитетот на сликата е лош.	226
Се прикажува пресликување во задината на сликите.	226
Текстот е нејасен.	226
Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина).	227
Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот.	227
Не може да се прегледа во Мини приказ.	227
Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува.	228
Не може да се решат проблемите во скенираната слика.	228
Други проблеми со скенирање.	229
Брзината на скенирање е бавна.	229
Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF.	229
Други проблеми.	230
Мал електричен шок при допир на печатачот.	230
Звучите додека работи се гласни.	230
Не може да се зачуваат податоци на мемориски уред.	230
Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows).	230
„!“ се прикажува на екранот за избирање фотографии.	231

Додаток

Технички спецификации.	232
Спецификации на печатачот.	232
Спецификации на скенерот.	233
Спецификации на интерфејсот.	234
Листа на мрежни функции.	234
Спецификации за Wi-Fi.	235
Безбедносен протокол.	235
Поддржани услуги од други лица.	235
Спецификации за надворешните мемориски уреди.	235
Спецификации на поддржаните податоци.	236
Димензии.	237
Спецификации за електриката.	237
Спецификации за животната средина.	238
Системски барања.	238
Регулаторни информации.	239
Стандарди и одобренија.	239
Ограничувања за копирање.	240
Превезување на печатачот.	240
Пристапување на мемориска картичка од компјутер.	243
Каде да се обратите за помош.	244
Веб-локација за техничка поддршка.	244
Контактирање со поддршката на Epson.	244

За овој прирачник

Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од апликациите.

Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

Упатство за корисникот (дигитален прирачник)

Овој прирачник. Се дадени сеопфатни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот на мрежа и за решавање на проблеми.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

Хартиен прирачник

Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на <http://support.epson.net/>.

Дигитален прирачник

Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191


Користење на прирачникот за пребарување на информации

Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи. Може и да ги печатите само страниците коишто ви се потребни. Во овој дел е објаснето како да го користите PDF прирачникот којшто сте го отвориле во Adobe Reader X на компјутерот.

За овој прирачник

Пребарување со клучен збор


Кликнете на **Уреди > Напредно пребарување**. Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на **Пребарај**. Резултатите се прикажуваат како листа. Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.



Скокање директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница. Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел. За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.


- Windows: Задржете **Alt** и притиснете на ←.
- Mac OS: Задржете на копчето за команда и притиснете на ←.



Печатење само на страниците коишто ви се потребни

Може да ги извадите и да ги отпечатите само страниците коишто ви се потребни. Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници во Страници за печатење**.

- За да одредите серија на страници, внесете црточка помеѓу почетната страница и последната страница.
Пример: 20–25
- За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.
Пример: 5, 10, 15



Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



Важно:

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или macOS Sierra. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите на печатачот што се користат во прирачником се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, и „Windows XP“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем

Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- Некои од символите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на символите.
<http://support.epson.net/symbols>
- Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е посебно објаснето во упатствата за печатачот.
- Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 см од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- Контакттирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.
- Внимавајте кога ракувате со користени касети бидејќи може да има мастило околу делот за дотур на мастило.
 - Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
 - Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- Не расклопувајте ги касетата за мастило и кутијата за одржување, бидејќи мастилото може да ви влезе во очите или во кожата.
- Не протресувајте ги касетите за мастило премногу силно и не испуштајте ги. Исто така, внимавајте да не ги стиснете или да не ги скинете лепенките. На тој начин може да истече мастило.

Важни упатства

- Чувајте ги касетите за мастило и кутијата за одржување надвор од дофат на деца.



Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

Совети и предупредувања за поставување/користење на печатачот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- Користете го единствено типот извор за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагривување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат прикештени или да се газат по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струја на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на ѕидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- Кога го поврзвате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во печатачот.

Важни упатства

- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на изворните документи.
- Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- Пред да го пренесете печатачот на друго место, проверете дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно) и дали касетите за мастило се на своето место.
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

Совети и предупредувања за користење мемориски картички

- Не вадете ја мемориската картичка и не исклучувајте го печатачот додека ламбичката за мемориската картичка трепка.
- Начините за користење мемориски картички се разликуваат во зависност од типот на картичката. За повеќе информации, погледнете во прирачникот спакуван со вашата мемориска картичка.
- Користете само мемориски картички што се компатибилни со печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 235](#)

Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот


- ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контакттирајте со продавачот ако површината на екранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.

Заштита на личните податоци


Кога ќе го дадете печатачот некому или го фрлате, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот избирајќи **Settings > Restore Default Settings > All Settings** на контролната табла.

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите




1	Фиока за дискови CD/DVD	Ставете диск за печатење на етикета. Ова обично треба да биде зачувано на дното од касета за хартија 2.
----------	-------------------------	---




Основни информации за печатачот

1	Преден капак	Отворете за да внесете хартија во касета за хартија.
2	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија.Кога ќе започнете со печатење, фиоката автоматски се исфрла.Извлечете ја рачно и турнете ја назад за да ја складирате.
3	Касета за хартија 1	Внесува хартија.
4	Касета за хартија 2	Кога печатите со користење на Epson iPrint, погрижете се дека бројот на отпечатен на десната страна на касета за хартија се совпаѓа со поставката за извор на хартија во Epson iPrint.
5	Граничник	Ја води хартијата право во печатачот.Лизнете го до рабовите на хартијата.
6	Водич за хартија Правно	Извлечете го за да внесете големина на хартија правно.




1	Скенер	Ги скенира поставените оригинали.Отворете за да ја замените касетата за мастило или за да ја отстраните заглавената хартија.Овој уред обично треба да биде затворен.
2	Држач на касетата со мастило	Инсталирајте ги касетите за мастило.Мастилото се исфрла од долните прскалки на главата за печатење.
3	Контролна табла	Го означува статусот на печатачот и може да ги направите поставките за печатење.
4	⏻ (Копче за напојување/светло)	Го вклучува или исклучува печатачот.Не исклучувајте додека трепка светлото за напојување (додека печатачот работи или обработува податоци). Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.

Основни информации за печатачот




1	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.
2	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.
3	Отвор за SD картичка	Вметнете мемориска картичка.
4	Надворешен интерфејс, порта USB	Поврзува надворешен мемориски уред или уред за PictBridge.




1	Приклучок за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
2	Заден капак	Отстранете го кога вадите заглавена хартија.
3	USB отвор	Поврзува USB-кабел за поврзување со компјутер.

Контролна табла

Аголот на контролната табла може да се менува.



Копчиња




















1	<p>Го вклучува или исклучува печатачот.</p> <p>Не исклучувајте додека трепка светлото за напојување (додека печатачот работи или обработува податоци). Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.</p>
2	Се прикажува почетниот екран.
3	Бирање на бројот страници за печатење.
4	Сопирање на тековната операција.
5	Враќање на претходниот екран.
6	Користете ги копчињата ▲▼◀▶ за да го поместите фокусот на целта и притиснете на копчето ОК за да го отворите избраното мени или за да направите поставки.
7	Се применува за различни функции во зависност од ситуацијата.
8	Почнување работа како печатење или копирање.

Основни информации за печатачот













Прикажани икони на LCD екранот

Во зависност од статусот на печатачот, на ЛЦД-екранот се прикажуваат следниве икони.

Прикажани икони на почетниот екран






	<p>Се прикажува екранот за Supply Status.</p> <div data-bbox="657 528 1139 891" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p style="text-align: center;">Close Supply Status</p><p>Ink Level</p><table style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td style="width: 33%;"> C</td><td style="width: 33%;"> BK</td><td style="width: 33%;"> Y</td></tr><tr><td> M</td><td> PB</td><td></td></tr></table><p>Remaining capacity of Maintenance box </p><table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Replace Ink Cartridge(s)</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Print Supply Status Sheet</td></tr></table></div> <p>Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото и приближниот век на траење на кутијата за одржување. Може исто така да ги замените касетите со мастило или да ги отпечатите информациите за статусот за довод.</p>	 C	 BK	 Y	 M	 PB		Replace Ink Cartridge(s)	Print Supply Status Sheet
 C	 BK	 Y							
 M	 PB								
Replace Ink Cartridge(s)	Print Supply Status Sheet								

Основни информации за печатачот

	<p>Се прикажува статусот за мрежна конекција.</p>
	<p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p>
	<p>Печатачот пребарува SSID, отстранета IP адреса или има проблем со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p>
	<p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа. Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.</p>
	<p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.</p>
	<p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.</p>
<p>Изберете за да се прикаже екранот Network Connection Settings. Ова е кратенка за следново мени.</p> <p>Settings > Network Settings > Wi-Fi Setup</p> <p><input type="checkbox"/> Кога печатачот не е поврзан на мрежа.</p> <p>Изберете ја иконата за методот којшто сакате да го користите за поврзување и изберете Start Setup на следниот екран за да се прикаже мениот со поставки.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div data-bbox="399 974 821 1288" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Network Connection Settings</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="text-align: left;"> <p>Wi-Fi (Recommended)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: left;"> <p>Wi-Fi Direct</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Information </p> </div> <div style="margin: 0 20px; font-size: 2em;">➔</div> <div data-bbox="989 974 1412 1288" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Connect via Wi-Fi</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Recommended connection method when a Wi-Fi router is available at home or office.</p> <div style="background-color: #0070C0; color: white; text-align: center; padding: 5px; margin-top: 10px;">Start Setup</div> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> Кога печатачот е веќе поврзан на мрежата.</p> <p>Се прикажуваат информациите на мрежните поставки како на пример IP адреса на печатачот.</p>	
	<p>Означува дека Quiet Mode е поставен за печатачот. Кога оваа функција е овозможена, бучавата кога работи печатачот е намалена, но брзината на печатење може да се намали. Меѓутоа, бучавата може да не се намали во зависност од избраниот тип на хартија и квалитетот на печатење.</p> <p>Изберете за да ја промените поставката. Ова е кратенка за следново мени.</p> <p>Settings > Printer Settings > Quiet Mode</p>
	<p>Се прикажува екранот за Help. Може да ги прегледате упатствата за работење или решенијата за проблемите.</p>

Основни информации за печатачот

Заеднички икони за секој екран


	Разгледајте го екранот од едната страна на другата и од горе надолу.
Во ред	Се применуваат поставките и се затвора екранот.
	Се откажуваат поставките и се затвора екранот.
	Се прикажуваат дополнителни информации.
	<p>Означува проблем со ставките.Изберете ја иконата за да дознаете како да го решите проблемот.</p> <p>Кога ќе се прикаже  на почетниот екран, тоа значи дека приближните нивоа на мастило и приближниот работен век на кутијата за одржување се при крај на работниот век.</p>

Поврзани информации

➔ „Опции на менито за Network Settings“ на страница 174

Конфигурација на основен екран

Се прикажува екран за конфигурација на копирање и скенирање.



<p>1</p>	<p>Менува листа на поставки со користење на јазичиња.</p> <p>Јазичето од левата страна ги прикажува често користените ставки за копирање и скенирање.Јазичето Advanced Settings прикажува други ставки коишто може да ги поставите според потребите.</p>
-----------------	---


Основни информации за печатачот

2	<p>Се прикажува листа на ставки за поставки.</p> <p>Направете поставки така што ќе изберете ставка или ќе додадете ознака за штиклирање.</p> <p>Избледените ставки не се достапни.Изберете ја ставката за да проверите зошто се недостапни.</p>
3	Се извршува копирање или скенирање.

Внесување знаци



Тастатура на екранот

Можете да внесете знаци или симболи преку екранот со тастатурата на екранот кога вршите мрежни поставки итн.



Белешка:

Се менуваат расположливите икони во зависност од поставената ставка.


1	Го означува бројот на знаци.
2	Го поместува покажувачот до позиција за внесување.
3	<p>Се префрла помеѓу големи и мали букви или бројки и симболи.</p> <p>Може да ги менувате со користење на копчето .</p>
4	<p>Го менува видот на знакот.Може да внесете алфанумерички знаци, симболи и специјални знаци како на пример две точки над самогласки и акценти.</p> <p>Може да ги менувате со користење на копчето .</p>
5	Го менува изгледот на тастатурата.
6	Ги внесува често користените адреси на е-пошта за домен или URL едноставно со избирање на ставка.
7	Внесува празно место.
8	Внесува знак.
9	Брише знак налево.

Основни информации за печатачот

Нумеричка тастатура на екранот

Може да внесете броеви со користење на нумеричката тастатура на екранот кога внесувате броеви на копии итн.


Со нумеричката тастатура на екранот може лесно да ги внесете поголемите броеви. Кога внесувате помали броеви, користете ги копчињата +/-.



①	Го откажува внесувањето и ја затвора нумеричката тастатура на екранот.
②	Ги потврдува внесените броеви и ја затвора нумеричката тастатура на екранот.
③	Го брише внесениот број.
④	Го брише внесениот број од левата страна.


Прегледување на анимации

Може да ги прегледувате анимациите на упатството за работа, како на пример внесување на хартија или отстранување на заглавената хартија на LCD екранот.

- Изберете  на почетниот екран: Се прикажува екранот за помош. Допрете на **How To** и изберете ги ставките коишто сакате да ги прегледате.

Основни информации за печатачот

- Допрете на **How To** на дното на работниот екран: Се прикажува анимација осетлива на контекст.



1	Го означува вкупниот број на чекори и тековниот број на чекор. Во примерот погоре е прикажан чекор 2 од 5 чекори.
2	Притиснете го копчето ◀ за да се вратите на претходниот чекор.
3	Го означува прогресот преку тековниот чекор. Анимацијата се повторува кога лентата за прогрес ќе го достигне крајот.
4	Притиснете го копчето ▶ за да одите на следниот чекор.


Прикажување на мени соодветно на режимот

Печатачот автоматски прикажува менија соодветни на режимот. Ако сакате да ја запрете функцијата, оневозможете ја поставката **Auto Selection Mode**.


Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode

Основни информации за печатачот

- ❑ Внесете уред со надворешна меморија како на пример мемориска картичка или USB уред.



- ❑ Отворете го капакот на документот и поставете ги оригиналите.



Поврзани информации

- ➔ [„Опции на менито за Guide Functions“ на страница 176](#)


Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција

Може да ги користите следниве начини на поврзување.

Wi-Fi поврзување

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред на точка на пристап. Ова е типичен метод на поврзување на мрежи во домашни услови или во канцеларија каде што компјутерите се поврзани со Wi-Fi преку точка на пристап.



Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 29
- ➔ „Поврзување на паметен уред“ на страница 30
- ➔ „Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 30


Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режи, печатачот има улога на точка на пристап и може да поврзете до четири уреди на печатачот без да користите стандардна точка на пристап. Меѓутоа, уредите директно поврзани на печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.

Мрежни поставки

Белешка:

Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција е метод на конекција наменет да го замени Ad Hoc режимот.



Печатачот може да биде поврзан со Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција во исто време. Меѓутоа, ако започнете мрежна конекција во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

Поврзани информации

➔ „Правење на поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 35

Поврзување на компјутер

Препорачуваме да ја користите датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на еден од следниве методи.

Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со двигатели за диск).


Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран и потоа изберете го начинот на поврзување на печатачот на компјутерот.

Мрежни поставки

Изберете го типот на поврзување и кликнете на **Следно**.



Следете ги упатствата на екранот.

Поврзување на паметен уред

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го од следнава интернет страница. Пристапете до интернет страницата од паметен уред којшто сакате да го поврзете на печатачот.

<http://epson.sn> > Поставување

Белешка:

Ако сакате да го поврзете компјутерот и паметниот уред на печатач во исто време, ви препорачуваме првин да го поврзете компјутерот.

Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот

Може да направите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете го начинот на поврзување којшто одговара на околината и условите коишто ги користите.

Ако ги знаете информациите за точка на пристап, како на пример SSID и лозинката, може рачно да ги направите поставките.

Ако точката на пристап поддржува WPS, може да ги направите поставките со користење на поставувањето на копчето за притискање.

Откако ќе го поврзете печатачот на мрежата, поврзете го печатачот од уредот којшто сакате да го користите (компјутер, паметен уред, таблет итн.)

Мрежни поставки

Направете напредни мрежни поставки за да користите статична IP адреса.

Поврзани информации


- ➔ „Рачно поставување на Wi-Fi“ на страница 31
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)“ на страница 32
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS)“ на страница 34
- ➔ „Правење на поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 35
- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 37

Рачно поставување на Wi-Fi

Може рачно да ги поставите информациите потребни за поврзување на точка на пристап од контролниот панел на печатачот. За рачно да ги поставите, потребни ви се SSID и лозинката за точка на пристап.


Белешка:

Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.



1. Изберете  од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi (Recommended)**.

Мрежни поставки



3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната конекција е веќе поставена, се прикажуваат деталите за конекција.Изберете **Change Settings** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Wi-Fi Setup Wizard**.

5. Изберете ја SSID за точка на пристап.

Белешка:

Ако SSID која што сакате да ја поврзете не е прикажана на контролната табла на печатачот, притиснете на копчето  за да ја ажурирате листата.Ако и понатаму не е прикажана, притиснете на копчето  и директно внесете ја SSID.

Ако не ја знаете SSID, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап.Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја SSID напишана на ознаката.

6. Притиснете го копчето ОК, а потоа внесете ја лозинката.

Белешка:

Лозинката е чувствителна на големи и мали букви.

Ако не ја знаете лозинката, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап.Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја лозинката напишана на ознаката.Лозинката исто така може да биде наречена „ключ“, „тајна фраза“ итн.

Ако не ја знаете лозинката на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап или контактирајте со лице коешто ја поставило.


7. Кога ќе завршите, изберете ОК.

8. Проверете ги поставките и изберете **Start Setup**.

9. Изберете ОК за да завршите.

Белешка:

Ако не успеете да се поврзете, внесете обична хартија со А4 големина и изберете **Print Check Report** за да отпечатите извештај за конекција.

10. Притиснете го копчето .

Поврзани информации

➔ [„Внесување знаци“ на страница 24](#)

➔ [„Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 38](#)

➔ [„Не може да правите мрежни поставки“ на страница 210](#)

Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)

Може автоматски да ја поставите Wi-Fi мрежата со притискање на копчето на точката на пристап.Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

Оваа точка на пристап е компатибилна со WPS (Заштитено поставување на Wi-Fi).

Тековната Wi-Fi конекција е воспоставена со притискање на копчето на точката на пристап.


Мрежни поставки

Белешка:

Ако не може да го пронајдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

1. Изберете  |  од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.




2. Изберете **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната конекција е веќе поставена, се прикажуваат деталите за конекција. Изберете **Change Settings** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Push Button Setup (WPS)**.

5. Држете го притиснато копчето [WPS] на точката за пристап додека не засветат сигналните светла.



Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS] или нема копчиња на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали.

6. Притиснете го копчето ОК на печатачот.


Мрежни поставки

7. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Белешка:

Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно.Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за мрежна конекција и проверете го решението.

8. Притиснете го копчето .





Поврзани информации


- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 38
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 210

Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS)

Може автоматски да се поврзете на точка на пристап со користење на PIN код.Може да го користите овој метод за поставување ако точката на пристап е способна за WPS (Заштитено поставување за Wi-Fi).Преку компјутер внесете PIN код во точката на пристап.

1. Изберете  од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата , , ,  и притиснете на копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната конекција е веќе поставена, се прикажуваат деталите за конекција.Изберете **Change Settings** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Others > PIN Code Setup (WPS)**.

Мрежни поставки

- Преку вашиот компјутер внесете го PIN кодот (осумцифрен број) прикажан на контролниот панел на печатачот во точката на пристап во рок од две минути.

Белешка:

Погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали за внесување на PIN код.


- Притиснете го копчето ОК на печатачот.

- Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Белешка:

Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за конекција и проверете го решението.

- Притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 38
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 210

Правење на поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)

Со овој метод може да го поврзете печатачот директно на уреди без точка на пристап. Печатачот има улога на точка на пристап.




Важно:

Кога ќе се поврзете од компјутер или паметен уред на печатачот со користење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција, печатачот е поврзан на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на која што се поврзани компјутерот или паметниот уред и се воспоставува комуникација помеѓу нив. Од причина што компјутерот или паметниот уред автоматски се поврзани на друга Wi-Fi мрежа ако печатачот е исклучен, повторно не е поврзан на претходната Wi-Fi мрежа повторно ако печатачот е вклучен. Повторно поврзете се на SSID на печатачот за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од компјутер или паметен уред. Ако не сакате да се поврзувате секогаш кога ќе го вклучувате и ќе го исклучувате печатачот, препорачуваме да користите Wi-Fi мрежа со поврзување на печатачот на точка на пристап.

Мрежни поставки

1. Изберете  |  од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
3. Притиснете го копчето ОК.


Ако сте ги направиле поставките за Wi-Fi Direct (Едноставен AP), се прикажуваат деталните информации за конекција.Одете на чекор 5.

4. Притиснете го копчето ОК за да започнете со правење поставки.
5. Проверете ги SSID и лозинката прикажани на контролниот панел на печатачот.

На екранот на мрежната конекција на компјутерот или на екранот за Wi-Fi на паметниот уред, изберете ја SSID прикажана на контролната табла на печатачот за да се поврзете.

Белешка:

Може да го проверите начинот на поврзување на интернет страницата. За да пристапите на интернет страницата, скенирајте го QR кодот прикажан на контролната табла на печатачот со користење на паметен уред или внесете го URL (<http://epson.sn>) на компјутерот и одете на **Поставување**.

6. Внесете ја лозинката прикажана на контролниот панел на печатачот на компјутерот или паметниот уред.
7. Откако ќе ја воспоставите конекцијата, изберете **ОК** на контролната табла на печатачот.
8. Притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 38
- ➔ „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 210

Мрежни поставки

Поставување на напредни поставки за мрежа

Може да го промените името на мрежниот уред, TCP/IP поставувањето, прокси серверот итн. Проверете ја мрежната околина пред да направите промени.

1. Изберете **Settings** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

2. Изберете **Network Settings > Advanced**.
3. Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.
4. Изберете **Start Setup**.

Поврзани информации

➔ „Поставување на ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 37

Поставување на ставки за напредни мрежни поставки

Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

- Device Name

Можете да ги внесете следниве знаци.

- Ограничувања за знаци: од 2 до 15 (мора да внесете најмалку 2 знаци)

- Употребливи знаци: од А до Z, од а до z, од 0 до 9, -.

- Знаци коишто не може да ги употребите на врвот: од 0 до 9, -.

- Знаци коишто не може да ги употребите на дното: -

- TCP/IP

- Auto

Изберете кога ја користите точката на пристап во домашни услови или дозволувате да ја добиете IP адресата автоматски со DHCP.

- Manual

Изберете кога не сакате да ја промените IP адресата на печатачот. Внесете ги адресите за IP Address, Subnet Mask и Default Gateway и направете поставки DNS Server во согласност со мрежната околина.

Кога ќе изберете **Auto** за поставки за IP адреса, може да изберете поставки за DNS сервер од **Manual** или **Auto**. Ако не може автоматски да добиете адреса за DNS сервер, изберете **Manual** и директно внесете ги адресата на примарниот DNS сервер и адресата на секундарниот DNS сервер.

- Proxy Server

- Do Not Use

Изберете кога го користите печатачот во домашна мрежна околина.

- Use

Изберете кога користите прокси сервер во вашата мрежна околина и сакате да го поставите на печатачот. Внесете ја адресата на прокси серверот и името на портата.

Проверување на статусот на конекција на мрежа

Може да го проверите статусот на мрежната конекција на следниов начин.

Икона за мрежа

Може да го проверите статусот на мрежна конекција и јачината на радиобранот со користење на икона за мрежа на почетниот екран на печатачот.



Поврзани информации

➔ „Прикажани икони на LCD екранот“ на страница 21

Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла

Кога печатачот е поврзан на мрежата, може да ги прегледате и останатите информации поврзани со мрежата со избирање на менијата за мрежа коишто сакате да ги проверите.

1. Изберете **Settings** на почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

2. Изберете **Network Settings > Network Status**.

3. За да ги проверите информациите, изберете ги менијата коишто сакате да ги проверите.

Wi-Fi Status

Се прикажуваат информациите за мрежата (име на уред, конекција, јачина на сигнал, добивање на IP адреса итн.) за Wi-Fi конекции.

Wi-Fi Direct Status

Се прикажува дали Wi-Fi Direct (Едноставен AP) е овозможен или оневозможен за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) поврзувања.

Print Status Sheet

Печати листа за статус на мрежа. Информациите за Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Едноставен AP) итн. се отпечатени на две или повеќе страници.

Мрежни поставки

Печатење на извештај за мрежна конекција

Може да печатите извештај за мрежна конекција за да го проверите статусот помеѓу печатачот и точката на пристап.

1. Ставете хартија.
2. Изберете **Settings** од почетниот екран.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
3. Изберете **Network Settings > Connection Check**.
Започнува проверката на конекција.
4. Изберете **Print Check Report**.
5. Следете ги упатствата на екранот на печатачот за да отпечатите извештај за мрежна конекција.
Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.
6. Притиснете го копчето ОК.


Поврзани информации

➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 40](#)

Мрежни поставки

Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.



a. Код за грешка

b. Пораки на мрежна околина

Поврзани информации

- ➔ „E-1“ на страница 41
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ на страница 41
- ➔ „E-5“ на страница 42
- ➔ „E-6“ на страница 42
- ➔ „E-8“ на страница 43
- ➔ „E-9“ на страница 43
- ➔ „E-10“ на страница 44
- ➔ „E-11“ на страница 44
- ➔ „E-12“ на страница 45
- ➔ „E-13“ на страница 45
- ➔ „Порака на мрежна околина“ на страница 46

Мрежни поставки

Е-1

Порака:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

Решенија:

- Погрижете се Ethernet кабелот да биде добро поврзан со печатачот и со мрежниот разводник или другите мрежни уреди.
- Погрижете се мрежниот разводник или другите мрежни уреди да бидат вклучени.
- Ако сакате да го поврзете печатачот со Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот, затоа што е деактивиран.

Е-2, Е-3, Е-7

Порака:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Погрижете се точката на пристап е вклучена.
- Проверете дали компјутерот или уредот е правилно поврзан на точката на пристап.
- Исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Поставете го печатачот во близина на точката на пристап и отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Ако рачно сте влегле во SSID, проверете дали е правилна.Проверете ја SSID од делот **Network Status** за извештај за мрежна конекција.
- Ако пристапната точка има повеќе SSID, изберете ја SSID на 2,4 GHz.Печатачот не поддржува SSID на 5 GHz.
- Ако користите поставувањето за копчето на притискање за да воспоставите мрежно поврзување, погрижете се точката на пристап да поддржува WPS.Не може да го користите поставувањето за копчето за притискање ако точката на пристап не поддржува WPS.
- Погрижете се SSID да користи само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи).Печатачот не може да ја прикажува SSID којашто содржи знаци различни од ASCII знаците.
- Погрижете се дека ги знаете SSID и лозинката пред да се поврзете на точката на пристап.Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката на точката на пристап.Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.
- Ако сакате да се поврзете на SSID генерирана со користење на функцијата за врзување на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата испорачана со паметниот уред.

Мрежни поставки

- Ако Wi-Fi конекцијата однадеж се исклучи, проверете ги следниве ситуации. Ако се применливи некои од следниве ситуации, ресетирајте ги мрежните поставки така што ќе го преземете и ќе го активирате софтверот од следната интернет страница.

<http://epson.sn> > Поставување

- Додаден е друг паметен уред на мрежата со користење на поставката за копчето за притискање.
- Wi-Fi мрежата е поставена со користење на кој било метод различен од поставката на копчето за притискање.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 29
- ➔ „Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 30

E-5

Порака:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Погрижете се безбедносниот тип на точката на пристап да е нагоден на еден од следниве. Ако не е, променете го безбедносниот тип на точката на пристап и ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.

- WEP-64-битна (40-битна)
- WEP-128-битна (104-битна)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK е познато како WPA Personal. WPA2 PSK е познато како WPA2 Personal.

E-6

Порака:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Проверете дали е оневозможено филтрирање на MAC адреса. Ако е овозможено, регистрирајте ја MAC адресата да не биде филтрирана. Погледнете ја документацијата обезбедена со точката на пристап за детали. Може да ја проверите MAC адресата од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.
- Ако точката на пристап користи споделена автентикација со WEP безбедност, погрижете се дека клучот за автентикација и индексот се точни.

Мрежни поставки

- Ако бројот на уреди што може да се поврзат на точката на пристап е помал од бројот на мрежни уреди што сакате да ги поврзете, направете поставувања на точката на пристап за да го зголемите бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата обезбедена со точката на пристап за да ги направите поставувањата.

Поврзани информации

➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 29

Е-8

Порака:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Овозможете ја DHCP на точката на пристап кога поставката Добиј IP адреса е поставена на **Автоматски**.
- Ако поставката Добиј IP адреса е поставено на рачно, IP адресата којашто рачно сте ја поставиле е неважечка од причина што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0). Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со користење на Web Config.

Поврзани информации

➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 37

Е-9

Порака:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Уредите се вклучени.
- Може да пристапите на интернет и на другите компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уреди коишто сакате да ги поврзете за печатачот.

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја. Ресетирајте ги мрежните поставки така што ќе го преземете и ќе го активирате софтверот од следната интернет страница.

<http://epson.sn> > Поставување

Поврзани информации

➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 29

Мрежни поставки

Е-10

Порака:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежни адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) и коригирајте ако сте ја поставиле Добиј IP адреса на печатач на Рачно.

Ресетирајте ги мрежните адреси ако се неточни. Може да ја проверите IP адресата, маската на подмрежа и стандардниот излез од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

Ако е овозможено DHCP, променете ја поставката Добиј IP адреса на печатач на **Автоматски**. Ако сакате рачно да ја нагодите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција и изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Нагодете ја маската за подмрежа на [255.255.255.0].

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди, исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.

Поврзани информации

- ➔ [„Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 37](#)
- ➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 46](#)

Е-11

Порака:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Адресата на стандардниот излез е точна ако го поставите TCP/IP на печатачот на Рачно.
- Уредот којшто е поставен како стандарден излез е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандарден излез. Може да ја проверите адресата на стандардниот излез од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

Поврзани информации

- ➔ [„Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 37](#)
- ➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 46](#)

Мрежни поставки

Е-12

Порака:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) се точни ако ги внесувате рачно.
- Мрежните адреси за други уреди (маска на подмрежа и стандарден излез) се исти.
- Адресата IP не пречи на другите уреди.

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Повторно направете ги мрежните поставки со користење на датотека за инсталација.Може да ја активирате од следнава интернет страница.

<http://epson.sn> > Поставување

- Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којашто го користи WEP безбедносниот тип.Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 37
- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 29

Е-13

Порака:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Мрежните уреди како што се точка на пристап, мрежен разводник и рутер се вклучени.
- Поставката за TCP/IP за мрежните уреди не е поставена рачно.(Ако поставката TCP/IP за печатачот е поставена автоматски додека поставката TCP/IP за другите мрежни уреди е направена рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата на другите уреди.)

Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.

Мрежни поставки

- ❑ Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- ❑ Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којшто го користи WEP безбедносниот тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 37
- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 29

Порака на мрежна околина

Порака	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Истата SSID може да биде поставена на неколку точки на пристап. Проверете ги поставките на точката на пристап и променете ја SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Откако ќе го поместите печатачот поблиску до точката на пристап и ќе ги отстраните сите пречки помеѓу нив, исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја. Ако и понатаму не се вклучува, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Може истовремено да поврзете до четири компјутери и паметни уреди во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција. За да додадете друг компјутер или паметен уред, првин исклучете еден од поврзаните уреди.

Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Ставете хартија.
2. Изберете **Settings**.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Изберете **Network Settings > Network Status**.
4. Изберете **Print Status Sheet**.
5. Проверете ја пораката и отпечатете листа за статус на мрежа.
6. Притиснете го копчето Во ред.

Заменување или додавање на нови точки на пристап

Ако SSID се промени како резултат на заменување на точка на пристап или додавање на точка на пристап и воспоставување на нова мрежна околина, повторно направете поставки за Wi-Fi.

Поврзани информации

➔ „Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 47

Менување на начинот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталација и повторно поставување на различен начин на поврзување.

Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>


Поставување со користење на дискот со софтвер (само за модели коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со двигатели за диск).

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање на промена на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран.

Изберете **Сменете го или повторно поставете го начинот на поврзување** на екранот Изберете софтверска инсталација и кликнете на **Следно**.





Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.

1. Изберете  од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi (Recommended)**.
Се прикажува статусот на мрежата.
3. Изберете **Change Settings**.
4. Изберете **Others > Disable Wi-Fi**.
5. Проверете ја пораката и започнете со поставувањето.
6. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
7. Притиснете го копчето .

Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла

Белешка:


Кога е исклучена Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекцијата, сите компјутери и паметни уреди поврзани на печатачот на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција се исклучени. Ако сакате да исклучите одреден уред, исклучете го од уредот наместо од печатачот.

Мрежни поставки

1. Изберете  од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.
3. Изберете **Change Settings**.
4. Изберете **Disable Wi-Fi Direct**.
5. Притиснете го копчето Во ред.
6. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
7. Притиснете го копчето .

Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот

Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Изберете **Settings** од почетниот екран.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
2. Изберете **Restore Default Settings > Network Settings**.
3. Проверете ја пораката и изберете **Yes**.

Мрежни поставки

4. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.


Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на компјутер“ на страница 29](#)
- ➔ [„Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 30](#)


Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија


- ❑ Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- ❑ Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.



- ❑ Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.



- ❑ Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пливките пред да ги ставите. Кога купчињата пливки се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- ❑ Не користете пливки што се извиткани или превиткани. Користењето такви пливки предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Не користете пливки со лепливи површини на преклопувањето или пливки со прозорец.
- ❑ Избегнувајте користење пливки што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации на печатачот“ на страница 232](#)

Ставање хартија

Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни отпечатоци.

Оригинална хартија Epson

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)		Двострано печатење	Печатење без рамка *1
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80*2	Автоматски, рачно	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 ин.), 10×15 см (4×6 ин.)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 ин.), 16:9 големина на ширина (102×181 мм), 10×15 см (4×6 ин.)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 см (4×6 ин.)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 ин.), 10×15 см (4×6 ин.)	20	20		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Рачно	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper *3	A4	–	1	–	–

*1: Печатењето без рабови не е достапно за двострано печатење.

*2: За рачното двострано печатење, може да ставите најмногу 30 листа хартија со веќе испечатена една страна.

*3: Достапно е само печатење од компјутер.

Ставање хартија

Комерцијално достапна хартија

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови или пликови)		Двострано печатење	Печатење без рамка
		Касета за хартија 1	Касета за хартија 2		
Хартија за копирање Обична хартија	A4, Писмо, B5, 16K (195×270 мм)	–	100 ^{*2}	Автоматски, рачно	–
	A5	–	100 ^{*2}	Рачно	–
	A6	20	20	Рачно	–
	Правно ^{*1} , 8,5×13 ин.	–	1	Рачно	–
	Приспособени димензии ^{*1} (мм) 89×127 до 215,9×1117,6	–	1	Рачно	–
Плик	Плик #10, Плик DL, Плик C6	–	10	–	–

*1: Достапно е само печатење од компјутер или од паметен уред.

*2: За рачното двострано печатење, може да ставите најмногу 30 листа хартија со веќе испечатена една страна.

Поврзани информации

➔ [„Имиња и функции на деловите“ на страница 17](#)

Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Име на медиумот	Тип медиум	
	Контролна табла	Драјвер за печатачот, Паметен уред ^{*2}
Обична хартија, хартија за копирање Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	Plain paper	обични хартии
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra Glossy	Epson ултрасјајна
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Prem. Glossy	Epson првокласна сјајна
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Prem. Semigloss	Epson првокласна полусјајна
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1} Epson Double-Sided Matte Paper ^{*1}	Matte	Epson Матирана

Ставање хартија


Име на медиумот	Тип медиум	
	Контролна табла	Драјвер за печатачот, Паметен уред*2
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1	Photo Quality IJ	Epson за мастило со фотографски квалитет
Epson Photo Stickers 16*1	Photo Stickers	Epson фотографски налепници
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	обични хартии
Плик	Envelope	Плик

*1: Овие видови хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching кога се печатат со двигателот за печатење. За повеќе информации, видете во документацијата испорачана со дигиталната камера компатибилна со Exif Print или PRINT Image Matching.

*2: За паметните уреди, овие типови медиуми може да се изберат кога се печати со Epson iPrint.

Функции на изворот на хартија

Овој печатач користи два извори на хартија. Ставете хартија со соодветна големина и тип што ќе одговара на потребите за печатење.




1	Касета за хартија 1	<input type="checkbox"/> Може да ставите хартија за фотографија со мала големина. <input type="checkbox"/> Ако ја ставите истата хартија во касета за хартија 1 и касета за хартија 2 и изберете Cassette 1→2 како поставка за Paper Cassettes во поставките за печатење, печатачот автоматски добива хартија од касета за хартија 2 кога ќе нема хартија во касета за хартија 1.
2	Касета за хартија 2	Ви препорачуваме да ставите обична хартија со големина A4 затоа што често се користи.

Поврзани информации


- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58

Ставање хартија во Касета за хартија 1


1. Ако излезната фиока е извлечена, рачно турнете ја назад.



2. Отворете го предниот капак додека не кликне.



3. Уверете се дека не работи печатачот, а потоа извлечете ја касета за хартија 1.




Белешка:


- Ако касета за хартија 1 е на задната страна и не може да ја извлечете, може да ја извлечете така што ќе го исклучите печатачот и повторно ќе го вклучите.
- Може да внесете хартија ако целосно ја извлечете касета за хартија 1. Малку подигнете ја касета за хартија 1 и извлечете ја.

Ставање хартија

4. Лизнете ги граничните до нивните максимални позиции.




5. Со страната за печатење свртена надолу, внесете ја хартијата додека не дојде до задната страна на касета за хартија 1.




Важно:

Не ставајте различни типови на хартија во касета за хартија.

Следете ги упатствата на налепниците за да внесете еден лист на Epson Photo Stickers 16. Не ставајте ги листовите за поддршка на внесување во производот.




6. Лизнете ги граничните до рабовите на хартијата.




Ставање хартија

! *Важно:*


Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.



7. Внимателно вметнете ја касета за хартија 1.



8. Подигнете ја контролната табла.



9. Проверете ги поставките за големина на хартија и вид на хартија прикажани на контролната табла. За да ги користите поставките, изберете **ОК**. За да ги промените поставките, изберете ја ставката којашто сакате да ја промените и одете на следниот чекор.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата **▲**, **▼**, **◀**, **▶** и притиснете на копчето **ОК**.

Ставање хартија

Белешка:

- ❑ Ако ги регистрирате често користените комбинации на големина на хартија и омилениот тип на хартија, не мора секој пат да ги поставувате. Може да направите поставки за хартија едноставно со избирање на регистрираната почетна вредност.


За да регистрирате почетна вредност, изберете **Favorite Paper Settings**, притиснете на ► на следниот екран и одредете ги големината и типот на хартија.

- ❑ Екранот за поставки на хартија не се прикажува ако сте онеспособиле **Paper Configuration** во следните менија. Во оваа ситуација, не може да печатите од iPhone или iPad користејќи AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

10. Проверете ги поставките и изберете **ОК**.

11. Извлекете ја излезната фиока.




Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 51
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 52
- ➔ „Опции на менито за Printer Settings“ на страница 173


Ставање хартија во Касета за хартија 2

1. Ако излезната фиока е извлечена, рачно турнете ја назад.




Ставање хартија

- Отворете го предниот капак додека не кликне.




- Уверете се дека не работи печатачот, а потоа извлекете ја касета за хартија 2.



Белешка:


Може да внесете хартија ако целосно ја извлекете касета за хартија 2. Малку подигнете ја касета за хартија 2 и извлекете ја.

- Лизнете ги граничните до нивните максимални позиции.



Ставање хартија

5. Со страната за печатење свртена надолу, внесете ја хартијата додека не дојде до задната страна на касета за хартија 2.




Важно:

Не ставајте различни типови на хартија во касета за хартија.


Вчитајте пликови или Epson Photo Stickers 16 во насоката одредена од стрелката на следнава слика додека не дојде до задната страна на касета за хартија 2.

- Плик



- Epson Photo Stickers 16

Следете ги упатствата на налепниците за да внесете еден лист на Epson Photo Stickers 16. Не ставајте ги листовите за поддршка на внесување во производот.




Внесете хартија подолга од големина А4 како што е назначено на следнава слика.

Ставање хартија


❑ 8,5×13 ин.

Внесете хартија со користење на линијата.




❑ Правно

Извлечете го водичот на хартија правно и внесете хартија со користење на линијата.




❗ **Важно:**

Не туркајте ја хартијата која што истрчи од касетата.




Ставање хартија

- Лизнете ги граничните до рабовите на хартијата.




! **Важно:**

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.




- Внимателно вметнете ја касета за хартија 2.



Ставање хартија

8. Подигнете ја контролната табла.



9. Проверете ги поставките за големина на хартија и вид на хартија прикажани на контролната табла. За да ги користите поставките, изберете **ОК**. За да ги промените поставките, изберете ја ставката којашто сакате да ја промените и одете на следниот чекор.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето **ОК**.

Белешка:

- ❑ Ако ги регистрирате често користените комбинации на големина на хартија и омилениот тип на хартија, не мора секој пат да ги поставувате. Може да направите поставки за хартија едноставно со избирање на регистрираната почетна вредност.


За да регистрирате почетна вредност, изберете **Favorite Paper Settings**, притиснете на ► на следниот екран и одредете ги големината и типот на хартија.

- ❑ Екранот за поставки на хартија не се прикажува ако сте онеспособиле **Paper Configuration** во следните менија. Во оваа ситуација, не може да печатите од iPhone или iPad користејќи AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

10. Проверете ги поставките и изберете **ОК**.

11. Извлечете ја излезната фиока.



Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 51
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 52
- ➔ „Опции на менито за Printer Settings“ на страница 173

Ставање оригинали


Ставање оригинали на Стакло на скенерот




Важно:

Кога ставате кабаста оригинали како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.



2. Избришете прашина или дамки на стакло на скенерот.
3. Ставете го оригиналот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.



Белешка:

Не се скенира опсег од 1,5 мм од долниот или десниот раб на стакло на скенерот.

4. Полека затворете го капакот.



Важно:

Не нанесувајте прекумерна сила на стакло на скенерот или на капакот за документи. Во спротивно, може да се оштетат.

Ставање оригинали

5. Извадете ги оригиналите по скенирањето.

Белешка:


Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

Како да поставите различни оригинали

Ставање на фотографии за копирање


Може да поставите повеќе фотографии во исто време за да направите одделни копии. Фотографиите треба да бидат поголеми од 30×40 мм. Поставете фотографија на растојание од 5 мм од ознаката за аголот на стакло на скенерот и оставете 5 мм помеѓу фотографиите. Може да ставате фотографии со различни големини истовремено.

Максимална големина: 10×15 см (4×6 инчи)



Ставање на картичка за идентификација за копирање


Ставете картичка за идентификација на растојание од 5 мм од ознаката за агол на стакло на скенерот.



Ставање оригинали


Ставање на CD/DVD за печатење на етикети

Ставете CD/DVD во центарот на стакло на скенерот. Ако дискот не е ставен точно на средина, положбата се прилагодува автоматски.





Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено

Може да скенирате повеќе фотографии истовремено и да ја зачувате секоја слика во **Режим за фотографии** во Epson Scan 2 кога ќе изберете **Мини. приказ** од листата во горниот дел од прозорецот за преглед. Ставете ги фотографиите на растојание од 4,5 мм од хоризонталните и вертикалните рабови на стакло на скенерот и поставете ги така што меѓу нив ќе има растојание од најмалку 20 мм. Фотографиите треба да бидат поголеми од 15 × 15 мм.



Вметнување мемориска картичка

Поддржани мемориски картички

	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


* Ставете адаптер што одговара на отворот за мемориски картички. Инаку картичката може да се заглави.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 235](#)

Вметнување и вадење мемориска картичка

1. Подигнете ја контролната табла.




2. Вметнете мемориска картичка во печатачот.

Печатачот почнува да ги чита податоците и светлото трепка. Кога ќе заврши читањето, светлото престанува да трепка и останува запалено.


Вметнување мемориска картичка

! **Важно:**

Вметнете мемориска картичка право во печатачот.



3. Кога ќе завршите со користење на мемориската картичка, внимавајте светлото да не трепка, па турнете ја картичката за да ја извадите.



! **Важно:**

Ако ја извадите мемориската картичка додека светлото трепка, податоците на картичката може да се изгубат.

Белешка:

Ако пристапувате на мемориската картичка од компјутер, треба да ракувате со компјутерот за безбедно вадење на уредот.

Поврзани информации

➔ „Пристапување на мемориска картичка од компјутер“ на страница 243

Ставање диск за печатење

Дискови за печатење

Може да печатите на кружен диск ЦД/ДВД од 12 см означен како соодветен за печатење, на пример со „може да се печати на површината за етикета“ или „може да се печати со печатачи со мастило“.

Може да печатите и на дискови Blu-ray™.

Дискови, претпазливости при ракување

- Видете во документацијата испорачана со дискот за повеќе информации за ракувањето со дискови или за пишување податоци.
- Не печатете на дискот пред да запишете податоци на него. Инаку отпечатоци од прсти, нечистотија или гребнатини на површината може да предизвикаат грешки при запишувањето податоци на него.
- Зависно од типот на дискот или податоците за печатење, може да дојде до замачкување. Обидете се првин со пробно печатење на резервен диск. Проверете ја испечатената површина откако ќе почекате еден цел ден.
- Во споредба со печатењето на оригинална хартија Epson, густината на печатењето е помала за да се спречи размачкување на мастилото на дискот. Прилагодете ја густината на печатењето по потреба.
- Оставете го испечатениот диск да се суши барем 24 часа избегнувајќи директна сончева светлина. Не ставајте ги дисковите на купче и не вметнувајте ги во уред додека не се исушат сосема.
- Ако испечатената површина е леплива дури и откако ќе се исуши, намалете ја густината на печатењето.
- Повторно печатење на истиот диск може да не го подобри квалитетот на исписот.
- Ако случајно се испечати на фиоката за дискови или на внатрешната просирна преграда, веднаш избришете го мастилото.
- Зависно од поставката за подрачјето за печатење, дискот или фиоката за дискови може да се извалкаат. Одредете поставки за печатење во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

➔ [„Површина за печатење за CD/DVD“ на страница 233](#)

Внесување и отстранување на CD/DVD

Кога печатите на или копираате CD/DVD, упатствата се прикажуваат на контролната табла и ве информираат кога да го ставите CD/DVD. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ [„Печатење фотографии на етикета за CD/DVD“ на страница 83](#)

➔ [„Копирање на етикета за диск“ на страница 123](#)

Печатење

Печатење од менито **Print Photos** на контролната табла


Може да печатите податоци од мемориски уред како на пример мемориска картичка или надворешен USB уред.

Основни функции за печатење на фотографии

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.

Ако е вклучено **Auto Selection Mode** во **Guide Functions**, се прикажува порака. Проверете ја пораката и притиснете го копчето ОК.


3. Изберете **Print Photos** на контролната табла.



За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

4. Изберете **Print**.
5. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
6. Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии.

Белешка:

Изберете  на горниот дел од екранот за да се прикаже **Select Photo Menu**. Ако одредите датум со користење на **Browse**, се прикажуваат само фотографии од одредениот датум.

7. Одредете го бројот на исписи со копчето - или +.

Кога печатите повеќе од една фотографија, прикажете ги фотографиите користејќи го копчето ◀ или ▶, а потоа поставете го бројот на исписи.

Печатење

8. Изберете **Print Settings** за да ги направите поставките за хартија и печатење.
9. Притиснете го копчето ►.
10. Притиснете го копчето ↻ за да ги уредите фотографиите според потребите.
11. Извлекете ја излезната фиока.
12. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето ◊.
13. Потврдете дека печатењето е завршено и изберете **Close**.


Ако забележите проблеми со квалитетот на печатење како на пример хоризонтални ленти, неочекувани бои и заматени слики, изберете **Troubleshooting** за да ги видите решенијата.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на мени за избирање на фотографии“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на мени за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Водич за екран за избирање на фотографија (Tile View)

Може да изберете фотографии од екран за сликички. Ова е корисно кога избирате неколку фотографии од голем број на фотографии.




Печатење

❶	Се прикажува Select Photo Menu од коешто може лесно да изберете фотографии.
❷	Поместете го покажувачот кон фотографија, а потоа притиснете го копчето ОК за да ја изберете.Избраните фотографии го имаат бројот на исписи на нив.

Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)

Овде може да ги прегледате зголемените фотографии една по една.Притиснете го копчето ◀ или ▶ за да ја видите претходната или следната фотографија.Ако дакате да се прикаже фотографија без икони, притиснете го копчето ↻.Притиснете го ова копче повторно за да се вратат иконите.




❶	Се прикажува Select Photo Menu од коешто може лесно да изберете фотографии.
❷	Се прикажуваат информациите за Exif како на пример датумот на снимање или брзината на отвораците.
❸	Се зголемува фотографијата.Притиснете го копчето + за да се зголеми фотографијата и притиснете ги копчињата ▲▼◀▶ за да се прикаже делот што сакате да го проверите.Притиснете го копчето ОК за да се вратите на изворниот преглед.Зголемување на екранот не ги менува резултатите на печатењето.
❹	Изберете го бројот на исписи притискајќи го копчето - или +.

Поврзани информации

- ➔ „Опции на мени за избирање на фотографии“ на страница 78
- ➔ „Опции на мени за избирање на фотографии“ на страница 78

Водич за екранот за преглед

Притиснете го копчето ◀ или ▶ за да ја видите претходната или следната фотографија. Притиснете го копчето ↻ за да се прикаже екран за уредување на фотографија каде што може да ја сечете фотографијата или да нанесете корекции на бојата.



①

Изберете го бројот на исписи притискајќи го копчето - или +. Може исто така да го поставите бројот на примероци со користење на нумеричката тастатура на екранот. Поместете го фокусот кон вредноста, а потоа притиснете го копчето ОК за да се прикаже нумеричката тастатура.

Ако вредноста не се менува, не може да го поставите бројот на примероци на овој екран.

Поврзани информации


➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73

Водич за екран за избирање на фотографија

Може да ја исечете или да ја ротирате фотографијата или да ја коригирате бојата. Движете се помеѓу **Correction Off** и **Correction On** користејќи го копчето ↻. Кога е избрано **Correction On**, коригирањето на

Печатење

бојата приспособено на екранот **Edit** станува видливо на екранот. Кога е избрано **Correction Off**, коригирањето на бојата останува невидливо, но коригирањето се применува на исписот.



①	Се приспособува областа за сечење. Може да ја поместите рамката во областа којашто сакате да ја исечете користејќи ги копчињата ▲▼◀▶ или променете ја големината на рамката користејќи ги копчињата - и +. Може да ја ротирате рамката со користење на копчето ↻.
②	Печати во сепија или еднобојно.
③	Се коригира бојата. Изберете ја ставката и изберете го нивото на коригирање користејќи ги копчињата - и +.

Поврзани информации

➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80



Печатење во разни распореди

Можете да ги печатите фотографиите од меморискиот уред во разни распореди како 2 заедно, 4 заедно. Фотографиите автоматски се ставаат.



1. Ставете хартија во печатачот.

Печатење

2. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
3. Изберете **Print Photos** на контролната табла.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
4. Изберете **Layout Print**.
5. Изберете го изгледот.
6. Направете поставки за хартија и печатење.
7. Притиснете го копчето ▶.
8. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
9. Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии.
10. Изберете **Preview and Print**.
11. Притиснете го копчето  за да ги уредите фотографиите според потребите.
12. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на мени за избирање на фотографии“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење на фотографии за идентификација

Може да печатите фотографии за идентификација со користење на податоци на мемориски уред. Две копии на една фотографија се печатат со различни големини, 50,8×50,8 мм и 45,0×35,0 мм, на големина на хартија за фотографија од 10×15 см (4×6 ин.).

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.

Печатење

- Изберете **Print Photos** на контролната табла.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

- Изберете **Print photo ID**.
- Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
- Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии.
- Изберете **Print Settings** за да ги направите поставките за хартија и печатење.
- Притиснете го копчето ▶ па потврдете ги поставките.
- Притиснете го копчето ↻ за да ги уредите фотографиите според потребите.
- Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето ◇.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на мени за избирање на фотографии“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на мени за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење на фотографии со урнек



Можете да ги печатите фотографиите од меморискиот уред во разни распореди како 2 заедно, 4 заедно и горна половина. Може да изберете каде да ги ставате фотографиите.




- Ставете хартија во печатачот.
- Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
- Изберете **Print Photos** на контролната табла.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

- Изберете **Print with template**.

Печатење

5. Изберете го изгледот.
6. Направете поставки за печатење.
7. Притиснете го копчето .
8. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
9. Направете едно од следново.
 - Кога ќе изберете изглед на една фотографија во чекор 5: Изберете една фотографија од екранот за избирање на фотографии, изберете **Preview and Print** и одете на чекор 15.
 - Кога ќе изберете изглед на повеќе фотографии во чекор 5 и автоматски ќе ги ставате фотографиите: Изберете **Automatic Layout**, изберете фотографии од екранот за избирање на фотографии, изберете **Preview and Print** и одете на чекор 15.
 - Може да изберете изглед на повеќе фотографии и рачно да ги поставите: Одете на чекор 10.
10. Изберете .
11. Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии и изберете **Place This Photo**.
12. Проверете ја пораката и изберете **ОК**.
13. Ако сакате да уредите фотографијата, изберете ја фотографијата и изберете **Edit Photos**.

Белешка:
Кога ќе завршите со уредувањето, изберете **ОК** за да се вратите на екранот **Place Photos**.
14. Повторете ги чекорите од 10 до 13 додека фотографиите не бидат ставени, а потоа притиснете го копчето .
15. Притиснете го копчето  за да ги уредите фотографиите според потребите.
16. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Опции на мени за печатење од контролната табла

Опции на мени за избирање на фотографии

Browse:

Ги прикажува фотографиите на мемориската картичка подредени по одредени ситуации. Достапните опции зависат од функциите коишто ги користите.

Cancel Browse:

Го откажува подредувањето на фотографиите и ги прикажува сите фотографии.

yyyy:

Изберете ја годината на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

yyyy/mm:

Изберете ја годината и месецот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

yyyy/mm/dd:

Изберете ја годината, месецот и датумот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

Display order:

Го менува редоследот на прикажување на фотографиите во опаѓачки или растечки редослед.

Select all photos:

Изберете ги сите фотографии и одредете го бројот исписи.

Deselect all photos:

Се враќа бројот исписи на сите фотографии на 0 (нула).

Select a device to load photos:

Изберете го уредот од којшто сакате да вчитате фотографии.

Опции на мениот за хартија и поставки за печатење

Paper Size:

Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.

Paper Type:

Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.

Paper Cassettes:

Изберете го изворот на хартија што сакате да го користите.

Border Setting

Borderless:

Печати без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат рамките од рабовите на хартијата.

Печатење

With Border:

Печати со бели маргини околу рабовите.

Expansion:

Со печатењето без рамка сликата се зголемува малку за да се отстранат рамките од рабовите на хартијата.Изберете колку да се зголеми сликата.

Fit Frame:

Ако соодносот ширина/висина на податоците на сликата и на големината на хартијата се разликува, сликата автоматски се зголемува или намалува така што кратките страни се совпаѓаат со кратките страни на хартијата.Долгата страна на сликата е исечена ако продолжува надвор од долгата страна на хартијата.Оваа функција може да не функционира за фотографиите во панорама.

Quality:

Изберете го квалитетот на печатење.Бирањето **Best** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

Date:

Изберете го форматот што се користи за печатење на датумот на фотографиите за фотографии што го вклучуваат датумот кога биле направени фотографиите или датумот кога биле зачувани.Датумот не се печати за некои распореди.

Print Info. On Photos

Off:

Печати без никакви информации.

Camera Settings:

Печати со некои Exif информации, како на пример брзина на отворачи, f-сооднос или ISO чувствителност.Незачуваните информации не се печатат.

Camera Text:

Печати текст на дигиталната камера.За информации за поставките за текст, видете во документацијата испорачана со камерата.Информациите може да бидат отпечатени со печатење за рамки на 10×15 см, 13×18 см или големина на ширина од 16:9.

Landmark:

Печати име на местото или обележјето каде што е снимена фотографијата за дигитални камери коишто ја имаат функцијата за обележје.Видете ја интернет страницата на производителот на камерата за повеќе информации.Информациите може да бидат отпечатени со печатење за рамки на 10×15 см, 13×18 см или големина на ширина од 16:9.

Clear All Settings:

Ги ресетира поставките за хартија и печатење на нивните стандардни вредности.

CD Density:

За CD/DVD печатење.Одредете ја густината за печатење на диск.

Density:

За печатење на боенка.Изберете го нивото на густина за рамките на листот за боене.

Печатење

Line Detection:

За печатење на боенка.Изберете ја чувствителноста користена на детектираните рамки на фотографијата.

Опции на мени за уредување на фотографии



(Crop):

Сече дел од фотографијата.Може да ја поместите, да ја зголемите или да ја намалите исечената област.



(Filter):

Печати во сепија или еднобојно.



(Adjustments):

Применува коригирања на боја со користење на функцијата **Enhance** или **Fix Red-Eye**.

Enhance:

Изберете една од опциите за приспособување на слика.**Auto**, **People**, **Landscape** или **Night Scene** прави поостри слики и поживи бои со автоматско прилагодување на контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци на сликата.

Auto:

Печатачот ја детектира содржината на сликата и автоматски ја зголемува сликата според детектираната содржина.

People:

Се препорачува за слики на луѓе.

Landscape:

Се препорачува за слики од пејзажи или природа.

Night Scene:

Се препорачува за слики од ноќни сцени.

P.I.M.:

Ја прилагодува сликата врз основа на информациите за печатење дадени од дигиталната камера компатибилни со PRINT Image Matching.

Enhance Off:

Ја исклучува функцијата **Enhance**.

Fix Red-Eye:

Го поправа ефектот на црвени очи во фотографиите.Корекциите не се применуваат на изворната датотека, туку само на исписите.Во зависност од видот на фотографијата, можат да ги поправите и деловите од сликите освен очите.

Brightness:

Ја прилагодува осветленоста на сликата.

Печатење

Contrast:

Ја прилагодува разликата меѓу осветленоста и затемнетоста.

Sharpness:

Ја нагласува или дефокусира рамката на сликата.

Saturation:

Ја прилагодува живописноста на сликата.

Печатење од менито **Various prints** на контролната табла

Печатење на дизајнерска хартија

Може да печатите разни типови дизајнерска хартија со користење на шаблонот зачуван во печатачот, како на пример граници и големи точки. Ова ви овозможува да ја користите хартијата на разни начини, како на пример креирање домашно изработени корици за книги, хартија за завиткување итн. Посетете ја следнава веб-локација за детали за тоа како да креирате сопствени предмети.

<http://epson.sn>



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Изберете **Various prints** на контролната табла.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Изберете **Design paper**.
4. Изберете го шаблонот, на пример граници или големи точки.
5. Направете поставки за хартија и печатење.
6. Притиснете го копчето ▶.
7. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето ◇.

Печатење


Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53

Печатење на фотографии со ракописни белешки

Можете да испечатите фотографија од меморискиот уред со напишан текст или со цртежи. Така можете да правите оригинални честитки за Нова година или за роденден.

Прво изберете фотографија и испечатете урнек на обична хартија. Пишувајте или цртајте на урнекот, па скенирајте го со печатачот. Потоа можете да ја печатите фотографијата со вашите лични белешки и цртежи.



1. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.



Важно:

Не вадете го меморискиот уред додека не завршите со печатењето.

2. Изберете **Various prints** на контролната табла.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



3. Изберете **Greeting Card > Select Photo and Print Template.**
4. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
5. Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии и изберете **Use This Photo.**
6. Направете поставки за печатење како на пример тип или изглед на фотографија за печатење со ракописни белешки и притиснете го копчето ▶.
7. Ставете обична хартија А4 во касета за хартија 2 за да отпечатите образец.
8. Изберете **To Check Printing.**
9. Притиснете го копчето ◊ за да испечатите урнек.
10. Проверете го исписот па изберете **Close.**

Печатење

11. Следете ги упатствата на урнекот за да пишувате и цртате.
12. Складирајте ја излезната фиока рачно. Внесете хартија за фотографија во касета за хартија 1.
13. Изберете **Print Using the Template**.
14. Проверете го екранот, ставете го урнекот на стакло на скенерот, па притиснете го копчето ОК.

Белешка:

Внимавајте текстот на урнекот да е сосема сув пред да го ставите на стакло на скенерот. Ако има дамки на стаклото на скенерот, тие дамки ќе се испечатат на фотографијата.

15. Притиснете го копчето  за да ги уредите фотографиите според потребите.
16. Извлечете ја излезната фиока.
17. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење фотографии на етикета за CD/DVD





Може да изберете фотографии од мемориски уред за да печатите на етикета за CD/DVD.



Важно:


- Пред да печатите на дискот, видете ги претпазливостите за ракување со дискови.
- Не вметнувајте ја фиоката за дискови додека работи печатачот. Така може да се оштети печатачот.
- Не вметнувајте ја фиоката за дискови додека не ви се каже. Во спротивно, настанува грешка и CD/DVD се исфрла.

Печатење



1. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
2. Изберете **Various prints** на контролната табла.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
3. Изберете **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**.
4. Изберете го изгледот.
CD/DVD 1-up, **CD/DVD 4-up** и **CD/DVD Variety** се достапни.
5. Кога ќе се појави порака што ви вели дека ставањето фотографии е завршено, изберете **OK**.
6. Направете едно од следново.
 - CD/DVD 1-up**: Изберете фотографија, изберете **Proceed to set up Outer/Inner** и одете на чекор 10.
 - CD/DVD 4-up**: Одете на чекор 7.
 - CD/DVD Variety**: Изберете фотографии додека бројот на фотографии којшто може да го поставите не достигне до 0. Изберете **Proceed to set up Outer/Inner** и одете на чекор 10.
7. Изберете , изберете ја фотографијата којашто сакате да ја поставите и изберете **Place This Photo**.
8. Проверете ја пораката и притиснете на копчето ОК. Ако е потребно, изберете ја фотографијата за да ја уредите.
9. Повторете ги чекорите 7 и 8 додека фотографиите не бидат поставени во сите делови па притиснете го копчето .
10. Поместете го фокусот кон внатрешниот дијаметар, а потоа притиснете го копчето - или + за да се приспособи вредноста. Приспособете го внатрешниот дијаметар на истиот начин.
Може да го поставите дијаметарот и со избирање на вредноста во рамката и со користење на нумеричката тастатура на екранот.
Белешка:
Може да одредите 114 до 120 мм како надворешен пречник и 18 до 46 мм како внатрешен пречник во чекори од 1 мм.
11. Изберете **Select Type**.
12. Изберете **Print on CD/DVD**.
Белешка:
*За пробно печатење, изберете **Test print on A4 paper**, па ставете обична хартија A4 во касета за хартија 2. Можете да ја проверите сликата на исписот пред да печатите на етикета на диск.*


Печатење

13. Кога ќе се појави порака да ставите CD/DVD, изберете **How To** и ставете CD/DVD следејќи ги упатствата.

**Белешка:**

Може да почувствувате мало триење кога ја внесувате фиоката во печатачот. Ова е нормално и треба да продолжите да ја внесувате хоризонтално.

14. Изберете **Installed**.
15. Притиснете го копчето  за да ги уредите фотографиите според потребите.
16. Притиснете го копчето .
17. Кога ќе заврши печатењето, фиоката за CD/DVD се исфрла. Отстранете ја фиоката од печатачот и изберете **Installed**.





18. Отстранете го CD/DVD и зачувајте ја фиоката за CD/DVD на дното од касета за хартија 2.

Поврзани информации

- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење на фотографии на обвивка за кутија за накит

Може лесно да печатите фотографии на обвивка за кутија за накит со користење на фотографија на мемориски уред. Отпечатете ја обвивката на големина на хартија А4 и исечете ја да одговара на кутијата за накит.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
3. Изберете **Various prints** на контролната табла.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
4. Изберете **Copy to CD/DVD > Print on Jewel case**.
5. Изберете го изгледот.
6. Направете поставки за хартија и печатење.
7. Притиснете го копчето ►.
8. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
9. Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии.
10. Изберете **Preview and Print**.
11. Притиснете го копчето  за да ги уредите фотографиите според потребите.
12. Притиснете го копчето .



Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Опции на мени за избирање на фотографии“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење на оригинални календари со фотографија

Може лесно да отпечатите оригинални календари со фотографија од мемориски уред.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
3. Изберете **Various prints** на контролната табла.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
4. Изберете **Calendar**.
5. Изберете тип на календар.
6. Направете ги поставките за хартија па притиснете го копчето ▶ за да го поставите датумот.
7. Поставете ги годината и месецот и изберете **OK**.
8. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
9. Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии.
10. Изберете **Use This Photo**.
11. Притиснете го копчето  за да ја уредите фотографијата според потребите.
12. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72

Печатење

- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење на распоред

Може лесно да отпечатите Monthly, Weekly или Daily распоред.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Изберете **Various prints** на контролната табла.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
3. Изберете **Schedule**.
4. Изберете тип на распоред.
5. Направете ги поставките за хартија па притиснете го копчето ▶.
6. Кога ќе изберете **Monthly** или **Daily**, поставете го датумот и изберете **OK**.
7. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето ◊.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73

Печатење на обложена хартија

Може да отпечатите одредени типови на обложена хартија, милиметарска хартија или музичка хартија и да креирате сопствен бележник или тетратки со листови коишто се вадат.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Изберете **Various prints** на контролната табла.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Изберете **Ruled paper**.
4. Изберете го типот на хоризонталните линии.
5. Направете ги поставките за хартија.
6. Притиснете го копчето ▶.
7. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето ◊.



Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73

Печатење на оригинална хартија за пишување

Може лесно да отпечатите оригинална хартија за пишување со фотографија од мемориски уред како заднина. Фотографијата се печати светло за да може лесно да се пишува на неа.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
3. Изберете **Various prints** на контролната табла.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
4. Изберете **Writing Papers**.
5. Изберете го типот на хартија за пишување.
6. Направете ги поставките за хартија па притиснете го копчето ►.
7. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
8. Изберете ја фотографијата којшто сакате да ја отпечатите на екранот за избирање на фотографии.
9. Изберете **Use This Photo**.
10. Притиснете на копчето  ако сакате да печатите во ориентација пејзаж.
11. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето .



Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија (Single View)“ на страница 72
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење на оригинална картичка со порака

Може лесно да печатите оригинални картички со порака со користење на фотографија на мемориски уред.



1. Ставете хартија во печатачот.
2. Вметнете мемориски уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
3. Изберете **Various prints** на контролната табла.
За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.
4. Изберете **Message Card**.
5. Изберете **Image Position**, **Line Type** и **Line Color** и изберете **ОК**.
6. Кога ќе се прикаже порака дека внесувањето фотографии е завршено, притиснете го копчето ОК.
7. Изберете ја фотографијата што сакате да ја отпечатите, а потоа изберете **Use This Photo**.
8. Направете поставки за печатење.
9. Притиснете го копчето ▶.
10. Притиснете го копчето  за да ја уредите фотографијата според потребите.
11. Внесете го бројот на примероци па притиснете го копчето .

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Опции на менито за печатење на оригинални картички со порака“ на страница 92
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Водич за екранот за преглед“ на страница 73
- ➔ „Водич за екран за избирање на фотографија“ на страница 73
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење

Опции на менито за печатење на оригинални картички со порака

Image Position:

Изберете каде сакате да ја поставите сликата на картичката со порака.

Line Type:

Изберете го типот на хоризонталните линии за да ги испечатите на картичката со порака.

Line Color:

Изберете ја бојата на хоризонталните линии за да ја отпечатите картичката со порака.

Печатење на боенка

Може да печатите слики со извлекување само на рамки на фотографии или слики. На овој начин може да креирате единствени боенки.



Белешка:

Освен ако не ги користите за лична употреба (во домашни услови или во ограничени области), потребна е дозвола од држачот на авторски права кога користите оригинали заштитени со авторски права за да креирате боенка.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Ако сакате да користите фотографија на мемориски уред, вметнете уред во отворот за SD картичка или во USB портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
3. Изберете **Various prints** на контролната табла.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

4. Изберете **Coloring Book**.
5. Направете едно од следново.
 - Кога избирате **Scan an original**: Направете поставки за печатење и притиснете го копчето ►. Ставете го урнекот на стакло на скенерот па притиснете го копчето ОК.
 - Кога избирате **Choose from the memory card**: Изберете фотографија, изберете **Use This Photo**, а потоа направете ги поставките за печатење. Притиснете го копчето ►.
6. Притиснете го копчето ◊.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58

- ➔ „Опции на мени за избирање на фотографии“ на страница 78
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78


Печатење од компјутер

Основни информации за печатење — Windows

Белешка:

- Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување.Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете **Помош**.
- Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата.Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.
4. Изберете го својот печатач.
5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



6. Направете ги следниве поставки.
 - Извор на хартија: Изберете го изворот на хартија во којшто сте ставиле хартија.
 - Голем. на документ: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.

Печатење

- Без рамки: Изберете за да печатите без маргини околу сликата.
Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Кликнете **Поставки** за да изберете колку ќе се зголеми.
- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
- Вид хартија: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- Квалитет: Изберете го квалитетот на печатење.
Бирањето **Високо** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
- Боја: Изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

Кога печатите на пликови, изберете **Хоризонтално** како поставка за **Ориентација**.

7. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
8. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 52
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53

Основни информации за печатење — Mac OS

Белешка:


Објаснувањата во делот користат *TextEdit* како пример. Операциите и екраните се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

Печатење

3. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.

Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.



4. Направете ги следниве поставки.


- Печатач: Изберете го својот печатач.
- Претходно меморирани поставки: Изберете кога сакате да ги користите регистрираните поставки.
- Голем.на харт.: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
Кога печатите без маргини, изберете големина на хартија „без рамки“.
- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

Белешка:


- Ако горните менија за поставување не се прикажуваат, затворете го прозорецот за печатење, изберете **Поставување страница** од менито **Датотека**, а потоа одредете ги поставките.
- Кога печатите на пликови, изберете ја широката ориентација.

Печатење

5. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

**Белешка:**

Кај OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поддршка** и видете **Совети**.


<http://epson.sn>

6. Направете ги следниве поставки.

- Paper Source: Изберете го изворот на хартија во којшто сте ставиле хартија.

Ако изберете **Автоматски избор**, изворот на хартијата автоматски е избран според големината на хартија и типот којшто сте го избрале на контролната табла на печатачот.

Ако ја активирате функцијата **Automatic Cassette Switching** и изберете касета за хартија 1 како поставка за **Paper Source**, печатачот автоматски добива хартија од касета за хартија 2 кога ќе сними хартија во касета за хартија 1. Внесете ја истата хартија (тип и големина) во касета за хартија 1 и касета за хартија 2.

За да ја овозможите функцијата **Automatic Cassette Switching**, изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**) и изберете го печатачот. Направете поставки на прикажаниот екран со кликување на **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).

- Media Type: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.

Печатење

- Print Quality: Изберете го квалитетот на печатење.

Со избирање на Fino се овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

- Проширување: Достапно кога се избира големина на хартија без рамки.

Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми.

- Сива палета: Изберете за да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 52
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53


Двострано печатење

Можете да користите некој од следниве начини за печатење на двете страни од хартијата.

- Автоматско двострано печатење
- Рачно двострано печатење (само за Windows)

Кога печатачот ќе ја отпечати првата страна, свртете ја хартијата за да печати на другата.

Можете, исто така, да печатите брошура што може да се направи со свиткување на исписите. (Само за Windows)



Белешка:

- Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатење може да се намали, а може да дојде и до заглавување на хартијата.
- Во зависност од хартијата и податоците, хартијата може да пропушти мастило од другата страна.

Поврзани информации

➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 52

Двострано печатење - Windows

Белешка:

- Рачното двострано печатење е достапно кога ќе биде овозможено **EPSON Status Monitor 3**. Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Функцијата за рачно двострано печатење може да не е достапна кога на печатачот му се пристапува од мрежа или кога се користи како споделен печатач.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Автоматски (Поврзување по долгиот раб)**, **Автоматски (Поврзување по краткиот раб)**, **Рачно (Поврзување по долгиот раб)** или **Рачно (Поврзување по краткиот раб)** од **Двострано печатење** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

За да печатите преклопена брошура, изберете **Книшка**.

6. Кликнете на **Густина на печатење**, изберете го типот на документот од **Изберете вид на документот**, а потоа кликнете **ОК**.

Двигателот за печатачот автоматски ги поставува опциите за **Прилагод.** за тој тип документи.

Белешка:

Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за **Изберете вид на документот** во прозорецот **Прилаг. на густината за печатење** и за **Квалитет** на картичката **Главна**.

За рачно двострано печатење, поставката **Прилаг. на густината за печатење** не е достапна.

7. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
8. Кликнете **Печати**.

За рачно двострано печатење, откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот ќе се прикаже скок-прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58

➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 93

Двострано печатење — Mac OS

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете **Two-sided Printing Settings** од појавното мени.
5. Изберете ги подврзувањата во **Two-sided Printing**.
6. Изберете го типот на оригиналот во **Document Type**.

Белешка:


- Печатењето може да биде бавно во зависност од поставувањето за **Document Type**.
 - Ако печатите податоци со голема густина како што се фотографии или графикони, изберете **Текст со фотографија** или **Photo** како поставување за **Document Type**. Ако се појават траги или ако мастилото протече на спротивната страна, приспособете ги густината на печатење и времето на сушење на мастилото со кликување на ознаката со стрелка веднаш до **Adjustments**.
7. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
 8. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Основни информации за печатење — Mac OS“ на страница 94

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.



Печатење

Печатење неколку страници на еден лист - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
5. Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)
- ➔ [„Основни информации за печатење — Windows“ на страница 93](#)

Печатење неколку страници на еден лист — Mac OS

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете **Распоред** од скок-менито.
5. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)
- ➔ [„Основни информации за печатење — Mac OS“ на страница 94](#)

Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Направете ги следниве поставувања на картичката **Повеќе опции**.
 - Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
 - Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.
Да собере на страница е избрано автоматски.

Белешка:

Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете **Централно**.

5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
6. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 93

Печатење приспособено кон големината на хартијата — Mac OS

1. Ставете хартија во печатачот.

Печатење


- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- Отворете го полето за печатење.
- Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Голем.на харт.**
- Изберете **Работа со хартија** од скок-менито.
- Изберете **Приспособување според големината на хартијата**.
- Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
- Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
- Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Основни информации за печатење — Мас OS“ на страница 94

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.



- Ставете хартија во печатачот.
- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- Изберете **Аранжер на налози Лајт** на картичката **Главна**.
- Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
- Кликнете на **Печати**.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

Печатење

7. Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

Белешка:

- ❑ Ако го затворите прозорецот на **Аранжер на налози Лајт**, несочуваниот **Проект за печатење** се брише. За да печатите подоцна, изберете **Зачувај** од менито **Фајл**.
- ❑ За да отворите **Проект за печатење** што е зачуван во **Аранжер на налози Лајт**, кликнете **Аранжер на налози Лајт** на картичката за **Одржување** од двигателот за печатачот. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваниите датотеки е „ecl“.

8. Изберете ги менијата **Распоред** и **Уреди** од **Аранжер на налози Лајт** за да го уредите **Проект за печатење** по потреба. Погледнете во помошта за **Аранжер на налози Лајт** за детали.


9. Изберете **Печати** од менито **Фајл**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 93

Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.



Белешка:

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** од **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Белешка:

Печати ознаки за сечење ви овозможува да печатите водич за сечење.

Печатење


6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 93


Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.




Печатење

1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.




2. Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.




Печатење

- Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).




- Залепете ги листовите заедно од задната страна.




- Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.

Печатење

- Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.




- Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.




Печатење


8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).



9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.



10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.



Печатење со користење на напредните функции

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 181
- ➔ „Двигател за печатачот за Mac OS“ на страница 184

Додавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на двигателот за печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

Печатење

Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на документ** и **Вид хартија** на картичката **Главна** или **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Mac OS

Отворете го полето за печатење. За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувајте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Претходно поставени вредности**.

Белешка:

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Претходно поставени вредности > Прикажи претходно поставени вредности**, изберете го името на меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

Windows

Белешка:

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

Поставете ја **Голем. на документ** на картичката **Повеќе опции**. Изберете **Намали/Зголеми документ, Зумирај на**, а потоа внесете процент.

Mac OS

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Изберете **Поставување страница** (или **Печати**) од менито **Датотека**. Изберете го печатачот во **Форматирање за**, изберете ја големината на хартијата, а потоа внесете ја вредноста за процент во **Размер**. Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

Прилагодување на бојата за печатење

Можете да ги прилагодувате боите што се користат во налогот за печатење.

PhotoEnhance прави поостри слики и поживи бои со автоматско прилагодување на контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци на сликата.

Печатење

Белешка:

- Овие прилагодувања не се применуваат на оригиналните податоци.
- PhotoEnhance** ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Изборот на поставувањето без рамки ја променува локацијата на субјектот што предизвикува промени во бојата. Ако сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете го начинот за поправање бои од **Корекција на боите** од картичката **Повеќе опции**.


Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

Mac OS

Отворете го полето за печатење. Изберете **Совпаѓање бои** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

Печатење воден жиг (само за Windows)

Можете да отпечатите воден жиг како „Доверливо“ на своите списи. Можете да додадете и свој воден жиг.



Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден жиг. Кликнете **Поставки** за да ги смените деталите како што се густината и положбата на водениот жиг.

Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print овозможува едноставно распоредување и печатење фотографии на разни видови хартија. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

- Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.
- За да печатите без рамки со комерцијално достапна апликација, одредете ги следниве поставки.
 - Креирајте податоци за слика за да одговараат на големината на хартијата. Ако поставката за маргини е достапна во апликацијата којашто ја користите, поставете ја маргината на 0 мм.
 - Вклучете ја поставката за печатење без рамки во двигателот на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Апликација за распоредување на фотографии (Epson Easy Photo Print)“ на страница 189
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Печатење етикети за дискови со Epson Print CD

Epson Print CD овозможува лесно да правите и печатите етикети за дискови со оригинален дезен. Можете и да правите и печатите обвивки за дискови.

Можете да го поставите опсегот за печатење за дискови на најмалку 18 мм за внатрешниот пречник и најмногу 120 мм за надворешниот пречник. Зависно од поставките, дисковите или фиоката за дисковите може да се размачкаат. Одредете во опсегот за печатење за дисковите што сакате да ги печатите.

Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

Кога печатите етикета за дискови со комерцијално достапна апликација, одредете ги следниве поставки.

- За Windows, A4 се избира автоматски како поставка за **Голем. на документ** кога ќе изберете **Фиока за ЦД/ДВД** како поставка за **Извор на хартија**. Изберете **Портрет** како поставка за **Ориентација**, а **ЦД/ДВД** како поставка за **Вид хартија**.
- За Mac OS, изберете **A4 (CD/DVD)** како поставка за **Голем. на карт.**. Изберете **портрет** како насока за печатење, а потоа изберете **CD/DVD** како **Media Type** од менито **Поставки за печатење**.
- Во некои апликации може ќе треба да одредите тип фиока. Изберете **Фиока Epson тип 2**. Името на поставката може да се разликува малку, зависно од апликацијата.

Поврзани информации

- ➔ „Апликација за печатење на текст или слики на диск (Epson Print CD)“ на страница 190
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Печатење од паметни уреди

Користење на Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и интернет-страници од паметен уред како паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот за услугата Epson Connect.



Поврзани информации

➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 179

Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/a>




Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Печатење

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување. Содржината може да се разликува во зависност од производот.



1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Изберете што сакате да печатите, на пример фотографии и документи.
5	Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија.
6	Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, притиснете го за да се прикажат поставките за хартија кои се моментално поставени на печатачот.
7	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
8	Почнува печатење.

Белешка:

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

Користење на овозможувач за печатење на Epson

Може бежично да печатите документи, е-пораки, фотографии и интернет страници од вашиот Android телефон или таблет (Android v4.4 или понова верзија). Со неколку допирања, вашиот Android уред ќе го открие печатачот на Epson којшто е поврзан на истата бежична мрежа.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поставете го печатачот за бежично печатење.

Печатење

3. На вашиот Android уред, инсталирајте го приклучокот за овозможувачот за печатење на Epson од Google Play.
4. Поврзете го Android уредот на истата безжична мрежа на којашто е поврзан печатачот.
5. Одете на **Поставки** на вашиот Android уред, изберете **Печатење** и овозможете го овозможувачот за печатење на Epson.
6. Од Android апликација како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на екранот.

Белешка:

Ако не го видите печатачот, допрете на **Сите печатачи** и изберете го печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Поврзување на pameten уред“ на страница 30

Користење на AirPrint

AirPrint овозможува моментално бежично печатење од iPhone, iPad и iPod на допир со најновите верзии на iOS и Mac со најновите верзии на OS X или macOS.



Белешка:

Ако сте ги деактивирале пораките за конфигурација на хартија на контролниот панел на производот, не може да го користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги активирате пораките, ако е потребно.

1. Ставете хартија во производот.
2. Поставете го производот за бежично печатење. Погледнете го линкот подолу.
<http://epson.sn>
3. Поврзете го Apple уредот на истата бежична мрежа којашто ја користи производот.
4. Печатете од уредот на производот.

Белешка:

За детали, погледнете ја AirPrint страницата на интернет страницата на Apple.

Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Не можам да печатам од iPhone или iPad“ на страница 214
- ➔ „Опции на менито за Printer Settings“ на страница 173
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58

Печатење од дигитална камера

Белешка:

- Можете да печатите фотографии директно од дигитална камера компатибилна со PictBridge. За информации како се ракува со камерата, видете во документацијата испорачана со неа.
- Обично поставките на дигиталната камера имаат приоритет; меѓутоа, во следниве ситуации приоритет имаат поставките на печатачот.
 - Кога поставките за печатење на камерата се поставени на „користи поставки на печатачот“
 - Кога е избрана опцијата **Seria** или **B&W** од поставките за печатење на печатачот.
 - Кога комбинирате поставки за печатење на камера и печатачот креира поставки коишто не се достапни на печатачот.
- Можете да печатите фотографии со поставки DPOF директно од камера.

Печатење од дигитална камера поврзана со кабел USB

Можете да печатите фотографии директно од дигитална камера поврзана со кабел USB.


1. Извадете го меморискиот уред од печатачот.
2. Ставете хартија во печатачот.
3. Изберете **Settings > Camera print settings** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

4. Изберете **Print Settings** или **Photo Adjustments** и променете ги поставките ако е потребно.

Печатење

5. Вклучете ја дигиталната камера, па поврзете ја со печатачот со кабел USB.



Белешка:

Користете кабел USB што е пократок од два метра.

6. Изберете ги фотографиите од дигиталната камера што сакате да ги испечатите, одредете поставки како број копии, па почнете да печатите.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Печатење од дигитална камера поврзана бежично

Може бежично да печатите фотографии од дигитални камери коишто поддржуваат DPS на IP стандардна (во понатамошниот текст: PictBridge (бежичен LAN)).

1. Погрижете се иконата означува дека печатачот е поврзан на бежична мрежа да биде прикажана на почетниот екран.
2. Ставете хартија во печатачот.
3. Изберете **Settings > Camera print settings** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

4. Изберете **Print Settings** или **Photo Adjustments** и променете ги поставките ако е потребно.
5. Поврзете ја дигиталната камера на истата мрежа на којашто е поврзан печатачот.

Печатење

6. Се прикажува листа на достапни печатачи на дигиталната камера и изберете го печатачот којшто сакате да го поврзете.

Белешка:

- За да го проверите името на печатачот, изберете ја иконата за статус на мрежа на почетниот екран.
- Ако дигиталната камера има функција со којашто може да регистрирате печатачи, може да го поврзете печатачот така што ќе го изберете за следниот пат.

7. Изберете ги фотографиите од дигиталната камера што сакате да ги испечатите, одредете поставки како број копии, па почнете да печатите.

8. Исклучете ја PictBridge (бежичен LAN) конекцијата на печатачот од дигиталната камера.



Важно:

Кога користите PictBridge (бежичен LAN), не може да користите други функции за печатење или да печатите од други уреди. Веднаш исклучете кога ќе завршите со печатење.

Поврзани информации



- ➔ [„Прикажани икони на LCD екранот“ на страница 21](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)
- ➔ [„Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78](#)
- ➔ [„Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80](#)

DPOF Печатење

Печатачот е компатибилен со DPOF (Digital Print Order Format, Формат за дигитални налози за печатење) верзија 1,10. DPOF е формат што складира дополнителни информации за фотографиите како датум, време, корисничко име и информации за печатењето. Камерите компатибилни со DPOF овозможуваат да одредите која слика на мемориската картичка да се печати и бројот на копиите. Кога ќе се вметне мемориската картичка во печатачот, се печатат фотографиите избрани од камерата.

Белешка:

За информации како се поставува печатењето на камерата, видете во документацијата испорачана со неа.

Кога ќе вметнете мемориска картичка во печатачот, се прикажува екран за потврда. Изберете **Yes** за да се прикаже екранот со поставки за печатење. Притиснете го копчето , а потоа притиснете го копчето  за да започнете со печатење. Ако сакате да ги промените поставките за печатење, изберете ги ставките и направете ги поставките. Ставките за поставување се исти како во **Print Photos**.

Поврзани информации

- ➔ [„Основни функции за печатење на фотографии“ на страница 70](#)
- ➔ [„Опции на мени за печатење од контролната табла“ на страница 78](#)

Откажување на печатењето

Белешка:

- Во Windows не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- Кога печатите повеќе страници од Mac OS, не можете да ги откажете сите налози со контролната табла. Во тој случај, откажете го налогот за печатење од компјутерот.
- Ако сте испратиле задача за печатење од Mac OS X v10.6.8 преку мрежата, можно е да не можете да го откажете печатењето од компјутерот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување на печатењето — контролна табла

Допрете на копчето  на контролната табла на печатачот за да ја откажете тековната задача за печатење.


Откажување на печатењето - Windows

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Изберете ја картичката **Одржување**.
3. Кликнете на **Ред. за печатење**.
4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете **Откажи**.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 181](#)

Откажување на печатењето — Mac OS

1. Кликнете на иконата за печатачот во Док.
2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.
3. Откажете ја задачата.
 - OS X Mountain Lion или понов
 - Кликнете  веднаш до мерачот за напредок.
 - Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x
 - Кликнете **Избриши**.


Копирање

Основи на копирањето

Во овој дел се објаснети чекорите за копирање од менито **Copy** на контролната табла.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поставете ги оригиналите.
3. Изберете **Copy** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



4. Направете ги следниве поставки на јазичето **Copy**.
 - B&W/Color**: Избира копија во боја или копија во црно-бело.
 - (2-Sided Copying)**: Кога правите двострани копии, изберете ја ставката, изберете **1→2-Sided** и направете поставки за **Original Orientation** и **Binding Margin**. Изберете **OK** за да потврдите.
 - (Density)**: Изберете ја ставката за да направите поставки за густина на копијата. Притиснете го копчето + за да ја зголемите густината и притиснете го копчето - за да ја намалите густината. Изберете **OK** за да потврдите.
5. Изберете го јазичето **Advanced Settings** и променете ги поставките според потребите.
6. Изберете го јазичето **Copy** и поставете го бројот на копии.
7. Притиснете го копчето ◊.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на копираната слика се малку различни од оригиналот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58

Копирање

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64
- ➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 126

Различни методи на копирање

Печатење во разни распореди

Може лесно да копирате со избирање на мени за копирање на двете страни на идентификациона картичка на една страна на хартија со големина А4 или копирање на две спротивни страници на книга на еден лист на хартија.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Изберете **Various prints** на контролната табла.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Изберете **Various copies** и изберете мени за копирање.

ID Card

Ги скенира двете страни од ID-картичката и копира еднострано на хартија со формат А4.

Book copy

Копира два спротивни оригинали со големина А4 од книга на еден лист хартија.

Borderless Copy

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата.

4. Поставете ги оригиналите.


За **Book copy**, поставете ја првата страница на оригиналите следејќи ги упатствата прикажани на екранот и притиснете го копчето ОК.

5. Направете ги следниве поставки на јазичето **Copy**.

Достапните ставки се разликуваат во зависност од менито за копирање.

6. Направете ги поставките за секоја ставка на јазичето **Advanced Settings** доколку е потребно.

7. Изберете го јазичето **Copy** и поставете го бројот на копии.

8. Притиснете го копчето .

Белешка:

Ако изберете **Preview**, може да ја проверите скенираната слика.

9. За **ID Card** или **Book copy**, следете ги упатствата на екранот за да ги поставите останатите оригинали и изберете **Start Scanning**.

Копирање

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64
- ➔ „Ставање на картичка за идентификација за копирање“ на страница 65
- ➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 126

Копирање фотографии

Можете да копирате повеќе фотографии истовремено. Можете и да обновувате бои на избледени фотографии.


Најмала големина на оригинал за копирање е 30×40 мм.

Белешка:

Бели простори околу фотографијата може да не се откријат.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Изберете **Various prints** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Изберете **Various copies > Copy/Restore Photos**.
4. Променете ги поставките за печатење според потребите и притиснете го копчето ►.
5. Поставете ги фотографиите на стакло на скенерот и изберете **Start Scanning**.
Фотографиите се скенираат и се прикажуваат на екранот.
6. Притиснете го копчето  ако е потребно да направите поставки како на пример приспособувања на фотографија.

Белешка:

Ако сакате да печатите со зголемување на дел од фотографијата, изберете **Crop/Zoom** и направете ги поставките. Лизгајте ја рамката од областа за печатење со користење на копчињата ▲, ▼, ◀ или копчето ► и променете ја големината на рамката со копчето - или +.

7. Поставете го бројот на примероци според потребите па притиснете го копчето ◊.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Ставање на фотографии за копирање“ на страница 65
- ➔ „Опции на мени за хартија и поставки за печатење за фотографии за копирање“ на страница 123
- ➔ „Опции за мени за приспособување на фотографија за копирање на фотографии“ на страница 123

Копирање

Опции на менито за хартија и поставки за печатење за фотографии за копирање

Restore color

Ги обновува боите на избледените фотографии.

Paper Size

Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.

Paper Type

Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.

Paper Cassettes

Изберете го изворот на хартија што сакате да го користите.

Border Setting

Borderless

Копира без маргини околу рабовите.Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата.Изберете колку да зголемите во поставката Expansion.

With Border

Копира со маргини околу рабовите.

Опции за мени за приспособување на фотографија за копирање на фотографии

Photo Adjustments

Бирањето **PhotoEnhance** произведува поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситувањето и осветленоста на податоците на изворната слика.

Filter

Копира во црно-бело.

Crop/Zoom

Се зголемува дел од фотографијата којшто сакате да го копирате.

Копирање на етикета за диск

Можете да копирате етикета за диск или правоаголен оригинал како фотографија на етикета за диск.

Копирање



Важно:

- Пред да печатите на дискот, видете ги претпазливостите за ракување со дискови.
- Не вметнувајте ја фиоката за дискови додека работи печатачот. Така може да се оштети печатачот.
- Не вметнувајте ја фиоката за дискови додека не ви се каже. Во спротивно, настанува грешка и CD/DVD се исфрла.

1. Изберете **Various prints** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

2. Изберете **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**.

3. Поставете го оригиналот следејќи ги упатствата на екранот, па притиснете го копчето ОК.

4. Одредете го внатрешниот дијаметар и надворешниот дијаметар со користење на копчето + или -, а потоа изберете **Select Type**.

Може и да избирате во рамките на внатрешниот дијаметар и надворешниот дијаметар и внесете ја вредноста со користење на нумеричката тастатура на екранот.

Белешка:

Може да одредите 114 до 120 мм како надворешен пречник и 18 до 46 мм како внатрешен пречник во чекори од 1 мм.

5. Изберете **Print on CD/DVD**.

Белешка:


За да направите пробно печатење, изберете **Test print on A4 paper** и ставете обична хартија A4 во касета за хартија. Можете да ја проверите сликата на исписот пред да печатите на етикета на диск.

Копирање

6. Кога ќе се прикаже порака на екранот известувајќи ве да внесете CD/DVD, изберете **How To** и следете ги упатствата на екранот за да внесете CD/DVD.

! **Важно:**

Ставете диск на фиоката за дискови со страната за печатење свртена нагоре. Притиснете на центарот на CD/DVD за безбедно да го поставите на фиоката за CD/DVD. Во спротивно, CD/DVD може да падне од фиоката. Превртете ја фиоката за да проверите дали CD/DVD дискот е добро прицврстен во фиоката.





Белешка:

Може да почувствувате мало триење кога ја внесувате фиоката во печатачот. Ова е нормално и треба да продолжите да ја внесувате хоризонтално.

7. Изберете **Installed**.
8. Изберете копија во боја или копија во црно-бело и променете ја густината на копијата ако е потребно.

Белешка:

Изберете  за да ја прегледате скенираната слика. Може да ја приспособите позицијата за печатење на екранот за преглед.

9. Притиснете го копчето .
10. Кога ќе заврши печатењето, фиоката за CD/DVD се исфрла. Отстранете ја фиоката од печатачот и следете ги упатствата на екранот за да изберете **Done**.

! **Важно:**

Откако ќе завршите со печатење, погрижете се дека сте ја отстраниле фиоката за CD/DVD. Ако не ја отстраните фиоката и не го вклучите и исклучите печатачот или не извршите чистење на главата, фиоката за CD/DVD може да ја удри главата за печатење и да предизвика неисправност на печатачот.

11. Отстранете го CD/DVD и зачувајте ја фиоката за CD/DVD на дното од касета за хартија 2.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање на CD/DVD за печатење на етикети“ на страница 66
- ➔ „Дискови, претпазливости при ракување“ на страница 69

Копирање

➔ „Опции на менио за Copy to CD/DVD“ на страница 126

Опции на менио за Copy to CD/DVD

Inner, Outer

Одредете го опсегот за печатење. Може да се одредат до 120 мм за надворешниот пречник и најмалку 18 мм за внатрешниот пречник. Зависно од поставката, дискот или фиоката за ЦД/ДВД може да се извалкаат. Одредете го опсегот да го собере на подрачјето за печатење на дискот.

Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

Изберете дали да печатите на CD/DVD или да направите пробно печатење на обична хартија со големина А4. Кога ќе изберете **Test print on A4 paper**, може да го проверите резултатот од печатењето пред да печатите на CD/DVD.



(Preview)

Започнете со скенирање на оригиналот и се прикажува скенираната слика. Може да ја приспособите позицијата за печатење на екранот за преглед.

Color

Копира оригинал во боја.

B&W

Копира оригинал во црно и бело (монохроматски).

Density

Зголемете го нивото на густина со користење на + кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина со користење на - кога мастилото се размачкува.

Опции на мени за копирање

Достапните ставки на јазичето **Copy** и јазичето **Advanced Settings** се разликуваат во зависност од менио коешто сте го избрале.

Preview

Се прикажува скенираната слика за да ги прегледате резултатите од копирање.

B&W

Копира оригинал во црно и бело (монохроматски).

Color

Копира оригинал во боја.



(2-Sided Copying)

1→1-Sided

Копира една страна од оригиналот на една страна од хартијата.

Копирање

1→2-Sided

Копира два еднострани оригинали на двете страни од еден лист хартија. Може да изберете ориентација на оригиналот и позиција за врзување на резултатот за копирање. Проверете ја сликата на десната страна за да изберете Original Orientation и Binding Margin и изберете **OK** за да потврдите.

(Density)

Зголемете го нивото на густина со користење на + кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина со користење на - кога мастилото се размачкува.

Reduce/Enlarge


Ги зголемува или ги намалува оригиналите. Изберете ја вредноста и одредете го употребеното зголемување за зголемување или намалување на оригиналот во рамки на опсег од 25 до 400%.

Actual Size

Копира со зголемување од 100%.

Auto Fit Page

Ја детектира областа за скенирање и автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на големината на избраната хартија. Кога има бели маргини околу оригиналот, белите маргини од ознаката на аголот на стаклото на скенерот се забележани како област за скенирање, но маргините на спротивната страна може да се отсечат.



10x15cm→A4, A4→10x15cm итн.

Автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на специфичната големина на хартија.

Paper Size

Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле.

Paper Type

Изберете ја хартијата што сте ја ставиле.

Paper Cassettes

Изберете го изворот на хартија што сакате да го користите.

Multi-Page

Single Page

Копира едностран оригинал на еден лист.

Копирање

2-up

Копира два еднострани оригинали на еден лист со двостран изглед. Може да ги изберете ориентацијата и големината на оригиналот. Проверете ја сликата на десната страна за да изберете Original Orientation и изберете **ОК** за да потврдите.

Quality

Изберете го квалитетот на копирањето. Бирањето **Best** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.

Remove Background

Ја детектира бојата на хартијата (бојата на заднината) на оригиналниот документ и ја отстранува и ја осветлува бојата. Во зависност од затемнетоста и живописноста на бојата, може да ја отстраните или да ја осветлите.

Clear All Settings

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање

Скенирање преку контролната табла

Од скенирање на мемориски уред


Можете да ја зачувате скенираната слика на мемориски уред.

Белешка:

Не може да зачувате повеќе оригинали како една PDF датотека кога скенирате од контролната табла. Со користење на *Epson Scan 2* и поставката **Додај или уреди стр. по скен** на **Режим за документи**, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе го скенирате оригиналот и да ги зачувате како една датотека.

1. Внесете мемориски уред во УСБ-портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
2. Поставете ги оригиналите.
3. Изберете **Scan** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



4. Изберете **Memory Device**.

Ако прикачите неколку мемориски уреди на печатачот, изберете го меморискиот уред на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.

5. Поставете ги ставките на јазичето **Scan**, како на пример форматот за зачувување.


B&W/Color: Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

JPEG/PDF: Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

 (Quality): Изберете ставка и поставете ги **Original Type** и **Resolution**. Потоа, изберете **Во ред** за да завршите со правење на поставки.

6. Изберете го јазичето **Advanced Settings** и проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.

Скенирање

7. Изберете го јазичето **Scan**, а потоа притиснете го копчето .

Белешка:

- Скенираните слики се зачувуваат во папките од „001“ до „999“ во папката „EPSCAN“.
- Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64

Основни опции на мени за скенирање во мемориски уред

B&W/Color:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

JPEG/PDF:

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.



(Quality):

- Original Type:

Изберете го типот на оригиналот.

- Resolution:

Изберете резолуција за скенирање.

Напредни опции на мени за скенирање во мемориски уред

Scan Settings:

- Original Size:

Изберете го големината на скенираното. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Auto Cropping**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Max Area**.

- Original Orientation:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Contrast:

Го избира контрастот на скенираната слика.

Select memory device:

Изберете го меморискиот уред на којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

Clear All Settings:

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање на компјутер (Event Manager)



Важно:


Пред скенирањето, инсталирајте *Epson Scan 2* и *Epson Event Manager* на компјутерот.


Белешка:

Не може да зачувате повеќе оригинали како една PDF датотека кога скенирате од контролната табла. Со користење на *Epson Scan 2* и поставката **Додај или уреди стр. по скен на Режим за документи**, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе го скенирате оригиналот и да ги зачувате како една датотека.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Изберете **Scan** од почетниот екран.


За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.




3. Изберете **Computer**.
4. Изберете  за да го изберете компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.

Белешка:

Кога печатачот е поврзан на мрежа, може да изберете на кој компјутер сакате да ја зачувате скенираната слика. Може да прикажете најмногу 20 компјутери на контролната табла на печатачот. Ако одредите **Network Scan Name (Alphanumeric)** на *Epson Event Manager*, се прикажува на контролниот панел.

5. Изберете  за да изберете како да ја зачувате скенираната слика на компјутер.
 - Save as JPEG: Ја зачувува скенираната слика во JPEG формат.
 - Save as PDF: Ја зачувува скенираната слика во PDF формат.
 - Attach to e-mail: Го вклучува клиентот за е-пошта на вашиот компјутер, а потоа автоматски го прикачува на е-пошта.
 - Follow custom setting: Ја зачувува скенираната слика користејќи ги поставките на *Epson Event Manager*. Може да смените поставките за скенирање како на пример големина на скенирање, папка за зачувување или формат на зачувување.

Скенирање

6. Притиснете го копчето .

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации


- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64
- ➔ „Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла (Epson Event Manager)“ на страница 188

Правење приспособени поставки во Epson Event Manager

Може да ги поставите поставките за скенирање за **Follow custom setting** во Epson Event Manager.


За повеќе информации погледнете во Epson Event Manager.

1. Активирајте го Epson Event Manager.
2. Проверете дали скенерот е избран како **Scanner** на јазичето **Button Settings** на главниот екран.




Скенирање

3. Кликнете на **Make Job Settings**.



Скенирање

4. Направете ги поставките за скенирање на екранот **Job Settings**.




- Edit Job Settings: Изберете **Custom Action**.
- Setting: Скенирајте со користење на најдобрите поставки за избраниот тип на оригиналот. Кликнете на **Detailed Settings for Scanning** за да ги поставите ставките како што се резолуцијата или бојата за зачувување на скенираната слика.
- Target Folder: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика.
- Filename (Prefix + Start Number): Променете ги поставките за името на датотеката што сакате да ја зачувате.
- File Format: Изберете го форматот за зачувување.
- Launch Action: Изберете го дејството кога скенирате.
- Test Settings: Започнува со тест скенирање користејќи ги тековните поставки.

5. Кликнете на **OK** за да се вратите на главниот екран.

Скенирање

6. Погрижете се дека е избрано **Custom Action** на листата **Custom Action**.



7. Кликнете на **Close** за затворање на Epson Event Manager.

Поврзани информации

➔ „Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла (Epson Event Manager)“ на страница 188

Од скенирање на облак

Може да испраќате скенирани слики до услуги во облак. Пред да ја користите оваа функција, направете поставки со Epson Connect. За детали погледнете го порталот на интернет страницата на Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Белешка:


Не може да зачувате повеќе оригинали како една PDF датотека кога скенирате од контролната табла. Со користење на Epson Scan 2 и поставката **Додај или уреди стр. по скен** на **Режим за документи**, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе го скенирате оригиналот и да ги зачувате како една датотека.

1. Погрижете се дека сте ги направиле поставките со Epson Connect.
2. Поставете ги оригиналите.

Скенирање

- Изберете **Scan** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



- Изберете **Cloud**.
- Изберете **+** на горниот дел од екранот и изберете дестинација.
- Поставете ги ставките на јазичето **Scan**, како на пример форматот за зачувување.
 - B&W/Color: Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.
 - JPEG/PDF: Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.
- Изберете го јазичето **Advanced Settings** и проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.
- Изберете го јазичето **Scan**, а потоа притиснете го копчето **◇**.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64

Основни опции на мени за скенирање во облак

B&W/Color:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

JPEG/PDF:

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

Напредни опции на мени за скенирање во облак

Original Type:

Изберете го типот на оригиналот.

Скенирање

Scan Settings:

Original Size:

Изберете го големината на скенираното. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Auto Cropping**. За да скенирате максимална област на стакло на скенерот, изберете **Max Area**.

Original Orientation:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Contrast:

Го избира контрастот на скенираната слика.

Clear All Settings:

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.


Од скенирање на компјутер (WSD)

Белешка:

- Оваа функција е достапна само за компјутери што работат со Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Ако користите Windows 7/Windows Vista, треба однапред да го поставите вашиот компјутер за користење на оваа функција.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Изберете **Scan** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.



3. Изберете **Computer (WSD)**.
4. Изберете компјутер.
5. Притиснете го копчето ◊.

Белешка:

Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

Скенирање

Поставување на WSD порта

Во овој дел се објаснува како да се постави WSD портот за Windows 7/Windows Vista.

Белешка:


За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD портот се поставува автоматски.

Потребно е следново за поставување на WSD порт.

- Печатачот и компјутерот се поврзани на мрежата.
- Драјверот на печатачот е инсталиран на компјутерот.

1. Вклучете го печатачот.
2. Кликнете на почетното копче и кликнете на **Мрежа** на компјутерот.
3. Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Инсталирај**.
Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже екранот **Контрола на корисничка сметка**.

Кликнете на **Поништи инсталација** и започнете повторно ако се прикаже екранот **Поништи инсталација**.




Белешка:


Името на печатачот којшто сте го поставиле на мрежата и името на моделот (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) се прикажуваат на екранот за мрежа. Може да го проверите името на печатачот на мрежата од контролниот панел на печатачот или со печатење на листа за статус на мрежа.

Скенирање

4. Кликнете на **Вашиот уред е подготвен за употреба**.



5. Проверете ја пораката и кликнете на **Затвори**.



6. Отворете го екранот **Уреди и печатачи**.

- Windows 7

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук (или Хардвер)** > **Уреди и печатачи**.

- Windows Vista

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** > **Печатачи**.

7. Проверете дали се прикажува икона со името на печатачот на мрежата.

Изберете име на печатач кога користите со WSD.

Скенирање од компјутер

Скенирање со користење на Epson Scan 2

Може да скенирате со користење на драјверот на скенер „Epson Scan 2“. Видете во помошта на Epson Scan 2 за објаснување за секоја од ставките за поставување.

Поврзани информации


- ➔ [„Апликација за скенирање на документи и слики \(Epson Scan 2\)“ на страница 187](#)

Скенирање

Скенирање на документи (Режим за документи)

Со користење на **Режим за документи** во Epson Scan 2, може да скенирате оригинали со користење на детални поставки соодветни за текстуални документи.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Активирајте го Epson Scan 2.
3. Изберете **Режим за документи** од листата **Режим**.
4. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.



- Големина на документ: Изберете ја големината на поставениот оригинал.
- Тип слика: Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- Резолуција: Изберете ја резолуцијата.

Белешка:

- Поставката **Извор на документ** е фиксна како **Стакло на скенерот**. Не може да ја промените оваа поставка.
- Ако го поставите **Додај или уреди стр. по скен**, може да скенирате дополнителни оригинали откако ќе завршите со скенирање на оригиналот. Покрај тоа, ако го поставите **Формат на слика** како PDF или Multi-TIFF, може да ги зачувате скенираните слики како една датотека.

Скенирање

5. Направете ги и другите поставки за скенирање ако е потребно.


- Може да ја прегледате скенираната слика со кликување на копчето **Преглед**. Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажува прегледаната слика.
- На јазичето **Напредни поставки**, може да правите поставки за детално приспособување на слика коишто се соодветни за текстуалните документи, како следниве.
 - Отстрани позадина: Отстранете ја заднината на оригиналите.
 - Подобрување текст: Може да ги разјасните и изострите заматените букви во оригиналот.
 - Автом. сегментација на област: Може да ги разјасните буквите и да ги измасните сликите при скенирање во црно и бело за документ којшто содржи слики.
 - Подобрување боја: Може да ја засилите бојата назначена за скенираната слика и да ја зачувате во сиви тонови или во црно-бело.
 - Осветленост: Може да ја приспособите осветленоста на скенираната слика.
 - Контраст: Може да го приспособите контрастот на скенираната слика.
 - Гама: Може да ја приспособите гамата (осветленоста средниот опсег) за скенираната слика.
 - Праг: Може да ја приспособите работ за монохроматските бинарни слики (црно-бело).
 - Маска за изострување: Може да ја подобрите и да ја изострите рамката на сликата.
 - Отстранување екран: Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите ефекти) коишто се појавуваат при скенирање на печатена хартија како на пример списание.
 - Пополнување рабови: Може да ја отстраните сенката околу скенираната слика.
 - Излез за две слики (само за Windows): Може да скенирате еднаш и да зачувате две слики со различни поставки за излез.

Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Скенирање

6. Направете ги поставките за зачувување на датотека.



- Формат на слика:** Изберете го форматот на зачувување од листата.
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откако ќе го изберете форматот на зачувување.
- Име на датотека:** Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека.
Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете **Поставки** од листата.
- Папка:** Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од листата.
Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете **Избери** од листата.

7. Кликнете на **Скенирај**.

Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали на **Стакло на скенерот**“ на страница 64

Скенирање на фотографии или слики (Режим за фотографии)


Со **Режим за фотографии** во Epson Scan 2, може да скенирате оригинали со разновидни функции за приспособување на слика коишто се соодветни за фотографии и слики.

1. Поставете ги оригиналите.

Со поставување на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, може сите истовремено да ги скенирате. Погрижете се да има растојание од најмалку 20 мм помеѓу оригиналите.

Скенирање

2. Активирајте го Epson Scan 2.
3. Изберете **Режим за фотографии** од листата **Режим**.
4. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.



- Тип слика: Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- Резолуција: Изберете ја резолуцијата.


Белешка:

Поставката за **Извор на документ** е фиксна како **Стакло на скенерот** и поставката за **Тип документ** е фиксна како **Рефлектирачка**. (Рефлектирачка значи оригинали коишто не се просирни, на пример обична хартија или фотографии.) Не може да ги промените овие поставки.


Скенирање

5. Кликнете на **Преглед**.

Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажуваа прегледаните слики како сликички.

**Белешка:**

За да ја прегледате целата област за скенирање, отиштиклирајте го полето **Мини приказ** на врвот на прозорецот за прегледување.

6. Потврдете го прегледот и направете поставки за приспособување на слика во јазичето **Напредни поставки** според потребите.

Скенирање


Не може да ја приспособите скенираната слика со користење на детални поставки коишто се соодветни за фотографии или слики, како на пример следниве.

- Осветленост: Може да ја приспособите осветленоста на скенираната слика.
- Контраст: Може да го приспособите контрастот на скенираната слика.
- Заситеност: Може да го приспособите заситувањето (живописноста на бојата) на скенираната слика.
- Маска за изострување: Може да ја подобрите и да ја изострите рамката на скенираната слика.
- Обновување боја: Може да ги коригирате сликите коишто се избледени за да ги вратите оригиналните бои.
- Поправи задн. осветл.: Може да ги осветлите скенираните слики коишто се темни како резултат на светлото на екранот.
- Отстранување екран: Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите ефекти) коишто се појавуваат при скенирање на печатена хартија како на пример списание.
- Отстранување прашина: Може лесно да го отстраните правот од скенираната слика.

Белешка:

- Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.
- Зависно од оригиналот, скенираната слика може да не биде приспособена правилно.
- Кога се создаваат повеќе сликички, може да го приспособите квалитетот на сликата за секоја сликичка. Во зависност од ставките на приспособување, може да го приспособите квалитетот на сите скенирани слики ако изберете повеќе сликички.

7. Направете ги поставките за зачувување на датотека.



- Формат на слика: Изберете го форматот на зачувување од листата.
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за ВITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откако ќе го изберете форматот на зачувување.

Скенирање

- Име на датотека: Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека.
Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете **Поставки** од листата.
- Папка: Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од листата.
Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете **Избери** од листата.

8. Кликнете на **Скенирај**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на **Стакло на скенерот**“ на страница 64
- ➔ „Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено“ на страница 66

Скенирање од паметни уреди

Epson iPrint е апликација што овозможува да скенирате фотографии и документи од паметен уред, како паметен телефон или таблет, поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот. Можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или на услуга во облак, да ги пратите по е-пошта или да ги испечатите.



Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/a>



Скенирање со користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Скенирање

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.



1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Го прикажува екранот за скенирање.
5	Го прикажува екранот каде што можете да одредите поставки за скенирање, како резолуцијата.
6	Ги прикажува скенираните слики.
7	Го почнува скенирањето.
8	Прикажува екран каде што можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или во услуга во облак.
9	Прикажува екран каде што можете да ги испратите скенираните податоци по е-пошта.
10	Прикажува екран каде што можете да ги испечатите скенираните податоци.

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување

Можете приближно да ги проверите нивоата на мастило и сервисниот век на кутијата за одржување од контролната табла на компјутерот.

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла

1. Изберете **Settings** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

2. Изберете **Supply Status**.

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **EPSON Status Monitor 3** од картичката **Одржување**.


Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 181](#)

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS


1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

Кодови на касетата со мастило

Следниве се кодови за оригинални касети за мастило на Epson.

За Европа

Икона	БК: Black (Црна)	РВ: Photo Black (Фотографска црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
Киви 	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

* „XL“ означува голема касета.

За Австралија и Нов Зеланд

БК: Black (Црна)	РВ: Photo Black (Фотографска црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*

* „XL“ означува голема касета.

За Азија

БК: Black (Црна)	РВ: Photo Black (Фотографска црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
202XL	202XL	202XL	202XL	202XL

Epson препорачува употреба на оригинални касети за мастило на Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето на неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот. Информациите за нивоата на неоригиналните мастила може да не се прикажат.

Белешка:

- Сите касети не се достапни во сите региони.
- Кодовите за касети за мастило може да се разликуваат во зависност од локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- За корисниците во Европа, посетете ја следнава интернет страница за информации за ефикасноста на касетите за мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

Поврзани информации


➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 244

Предупредување за работа со касетите со мастило

Прочитајте ги следниве упатства пред да ги заменувате касетите со мастило.

Претпазливост при ракување


- Чувајте ги касетите за мастило на нормална собна температура и настрана од директна сончева светлина.
- Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- За најдобри резултати, чувајте ги пакувањата на касетите со мастило со дното надолу.
- Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- Не отворајте го пакувањето на касетата со мастило додека не сте подготвени да ја инсталирате во печатачот. Касетата со мастило е спакувана вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите касета распакувана подолго време пред да ја употребите, може да не биде возможно нормално печатење.
- Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- Ставете ги сите касети за мастило, инаку не можете да печатите.
- Не заменувајте ги касетите со мастило кога е исклучено напојувањето. Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- Откако ќе инсталирате касета со мастило, светлото за напојување продолжува да трепка додека печатачот полни мастило. Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- Не оставајте го печатачот со отстранети касети за мастило и не исклучувајте го печатачот за време на замена на касетите за мастило. Во спротивно, преостанатото мастило во прскалките ќе се исуши и може да не биде можно печатење.
- Внимавајте да не дозволите прав или нешто друго да навлезе во држачот за касети со мастило. Туѓи материји во држачот може сериозно да ги влошат резултатите на печатењето или да го оневозможат. Ако навлезе нешто во држачот, отстранете го внимателно.

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

- ❑ Ако ја извадите касетата од печатачот за подоцнежна употреба или за да ја фрлите, внимавајте да го вратите капачето на отворот за довод на мастило на касетата за да спречите сушење на мастилото или за да не се замачкаат околните области со мастило. Добро поставете го капачето додека не дојде на свое место.



- ❑ Ако ја отстраните касетата за мастило од печатачот за подноцнежна употреба, Epson препорачува да ја употребите во најбрз можен рок.
- ❑ Печатачот користи касети со мастило опремени со зелен чип што ги следи информациите како количеството преостанато мастило за секоја касета. Тоа значи дека дури и кога касетата ќе се извади од печатачот пред да се потроши, уште може да ја користите касетата откако ќе ја вратите во печатачот. Меѓутоа, кога враќате касета, може да се потроши дел од мастилото за да се обезбедат перформансите на печатачот.
- ❑ За максимална ефикасност на мастилото, вадете ги касетите со мастило само кога сте подготвени да ги замените. Касетите со мастило со малку мастило може да не се употребат кога ќе се вратат.
- ❑ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека треба да се замени касетата за мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- ❑ Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или работата на печатачот.
- ❑ Спецификациите и изгледот на касетата со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.
- ❑ Не расклопувајте ја или не преправајте ја касетата за мастило, зашто во спротивно можеби не ќе можете да печатите нормално.
- ❑ Не можете да ги користите касетите доставени со печатачот како касети за замена.
- ❑ Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.
- ❑ Завршете ја замената на касетите со мастило веднаш. Не оставајте го печатачот со извадени касети со мастило.

Потрошувачка на мастило

- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите касети не само при печатењето, но и при одржувањето, како при замената на касетите и чистењето на главата за печатење.

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.
- Мастилото во касетите за мастило, испорачани со Вашиот печатач, делумно се користи при почетното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. При овој првичен процес се троши одредена количина мастило и затоа со овие касети можеби ќе отпечатите помалку страници во споредба со наредните касети за мастило.

Замена на касети со мастило



Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.



Белешка:

Може да продолжите со печатење дури и кога печатачот ќе назначи дека мастилото е при крај. Меѓутоа, подгответе нови касети за мастило што е можно побргу.

1. Ако е вметната фиоката за CD/DVD, отстранете ја фиоката.
2. Направете едно од следново.
 - Кога ќе ви биде побарано да ги замените касетите за мастило:
Проверете кои касети за мастило треба да ги замените, изберете **Next**, а потоа изберете **Yes, replace now**.
 - Кога ги заменуваат касетите за мастило пред да се прошират:
Изберете **Maintenance > Ink Cartridge Replacement** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Кога ја заменуваат касетата со црно мастило, нежно протресете ја новата касета за црно мастило четири или пет пати и отстранете ја од пакувањето. При замена на касетите со други бои и фотографската црна касета, извадете ги новите касетите во други бои и фотографската црна касета од пакувањето без да ги тресете.




Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали




Важно:

Не протресувајте ги касетите откако ќе го отворите пакувањето затоа што може да протечат.

4. Извадете ја новата касета за мастило од пакувањето и изберете **Next**.




5. Погрижете се дека капачето е свртено нагоре и отстранете го.




Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

! **Важно:**

Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



6. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.




7. Потврдете ја пораката, а потоа притиснете го копчето ОК.

8. Притиснете го јазичето за да го одблокирате држачот на касетата, а потоа извадете ја касетата дијагонално.


! **Важно:**

Заменете ги касетите една по друга најбргу што можете. Ако замените две или повеќе касети одеднаш или замената трае подолго, ќе се потроши одредено мастило за да се гарантира функционирањето на печатачот.



Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

9. Вметнете ја касетата со мастило дијагонално во држачот за касети и нежно притискајте ја надолу додека да кликне.




10. Затворете ја единицата за скенирање и изберете **Completed**.

11. Следете ги упатствата на екранот.

! **Важно:**

- ❑ Ако ја извадите касетата од печатачот за подоцнежна употреба или за да ја фрлите, внимавајте да го вратите капачето на отворот за довод на мастило на касетата за да спречите сушење на мастилото или за да не се замачкаат околните области со мастило.



- ❑ Откако ќе инсталирате касета со мастило, светлото за напојување продолжува да трепка додека печатачот полни мастило. Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- ❑ Не вметнувајте ја фиоката за CD/DVD додека не завршите со полнење на мастило.

Поврзани информации

- ➔ [„Кодови на касетата со мастило“ на страница 149](#)
- ➔ [„Предупредување за работа со касетите со мастило“ на страница 150](#)

Код за кутијата за одржување

Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson.

Следново е код за оригинална кутија за одржување на Epson.

T3661



Важно:

Откако ќе ја инсталирате кутијата за одржување во печатачот, не може да ја користите со други печатачи.

Предупредувања за користење на кутиите за одржување

Прочитајте ги следниве упатства пред да ја замените кутијата за одржување.

- Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.
- Не заменувајте ја кутијата за одржување во текот на печатењето; во спротивно може да протече мастило.
- Не вадете ги кутијата за одржување и капакот освен кога ја заменуваат кутијата за одржување; инаку може да протече мастило.
- Не користете ја повторно кутијата за одржување што била извадена и оставена подолг период. Мاستилото во кутијата се стврднало и не може да се апсорбира повеќе мастило.
- Чувајте ја кутијата за одржување настрана од директна сончева светлина.
- Не чувајте ја кутијата за одржување на високи или екстремно ниски температури.

Замена на кутија за одржување

Во некои циклуси на печатење, во кутијата за одржување може да се собере многу мало количество од вишок мастило. За да се спречи истекување од кутијата за одржување, печатачот е направен да спречи печатење кога капацитетот на апсорпција на кутијата за одржување ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Кога ќе се прикаже порака за замена на кутијата за одржување, подгответе рамна одвртка и следете ги упатствата на екранот. Потребата да се замени кутијата не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена. Претставува дел што треба да го замени корисникот.

Белешка:

Кога ќе се наполни, не ќе можете да печатите додека не се замени со цел да се избегне протекување на мاستилото. Меѓутоа, можете да вршите работни постапки како на пример зачувување податоци на надворешен USB уред.

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

1. Извадете ја новата кутија за одржување од пакувањето.




Важно:

Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.


Белешка:

Со новата кутија за одржување доаѓа и просупрна кеса за старата кутија за одржување.


2. Малку подигнете ја касета за хартија 2 за да ја извлечете.



3. Отворете ја контролната табла.




4. Олабавете го шрафот со рамна одвртка и отстранете го капакот.




Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

5. Извадете ја користената кутија за одржување.



Важно:


Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Така може да се спречи нормалната работа и може да се замачкате со мастило.



6. Ставете ја користената кутија за одржување во просирната кеса што доаѓа со новата кутија за одржување и затворете ја кесата убаво.
7. Ставете ја новата кутија за одржување докрај во печатачот.


Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

8. Повторно наместете го капакот.



9. Ставете го касета за хартија 2.

10. Изберете Done.



Поврзани информации

- ➔ „Код за кутијата за одржување“ на страница 156
- ➔ „Предупредувања за користење на кутиите за одржување“ на страница 156

Привремено печатење со црно мастило

Кога е потрошено мастилото во боја или фотографското црно мастило, а уште има црно мастило од печатење од компјутерот, може да ги користите следниве поставки за да печатите кратко време само со црно мастило.

- Тип на хартија: обични хартии, Плик
- Боја: **Сива палета**
- Без рамка: не е избрано

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

- EPSON Status Monitor 3: Овозможено (само за Windows)



Бидејќи оваа функција е достапна само за околу пет дена, заменете ги празните касети со мастило најбрзо што можете.

Белешка:

- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Периодот на достапност зависи од условите на користење.*

Привремено печатење со црно мастило — Windows

1. Кога ќе се прикаже следниов прозорец, откажете го печатењето.



Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

2. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Отстранете го знакот за избор од **Без рамки** на картичката **Главна**.

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

4. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставка за **Вид хартија** од картичката **Главна**.
5. Изберете **Сива палета**.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете на **Печати**.
8. Кликнете **Печати во црно** во прикажаниот прозорец.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 93

Привремено печатење со црно мастило — Mac OS


Белешка:

За да ја користите оваа функција, поврзете се со **Vonjour**.

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Док**.
2. Откажете ја задачата.

Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

3. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).
4. Изберете **Он** како поставка за **Permit temporary black printing**.
5. Отворете го полето за печатење.
6. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.
7. Изберете која било големина на хартија освен „без граници“ како поставување за **Голем.на харт..**
8. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставување за **Media Type**.
9. Изберете **Сива палета**.
10. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
11. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 119

Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Основни информации за печатење — Мас OS“ на страница 94

Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows)


Кога нивото на црното мастило се намалува, а има доволно мастило во боја, можете да користите мешавина од бои за да ја создадете црната. Можете да продолжите со печатење додека ја подготвувате касетата со црно мастило за замена.

Оваа опција е достапна само кога ќе го изберете следново поставување во двигателот за печатачот.

- Вид хартија: **обични хартии**
- Квалитет: **Стандардно**
- EPSON Status Monitor 3: **Активирано**

Белешка:

- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Создадената црна боја изгледа малку поразлично од чистата црна. Исто така, намалена е и брзината на печатењето.
- За да се одржи квалитетот на главата за печатење, се користи и црно мастило.



Мени	Описи
Да	Изберете за да користите мешавина на мастила во боја и фотографско црно мастило за да добиете црна. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Не	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Оневозможна ја оваа функција	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец не се прикажува додека не ја замените касетата со црно мастило и таа не се испразни повторно.

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.

**Важно:**

- Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење. Најпрво заменете ја касетата за мастило.
- Ако квалитетот на печатењето не се подобри откако три пати ќе се повтори проверка на прскалките и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа, ако е потребно, повторно проверете ги прскалките и исчистете ја главата. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.


Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла


1. Ставете обична хартија со големина А4 во касета за хартија.
2. Изберете **Maintenance** од почетниот екран.


За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Изберете **Print Head Nozzle Check**.
4. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.

Одржување на печатачот

5. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е покажано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „OK“, прскалките не се затнати. Не е неопходно чистење на главата за печатење. Изберете  за да излезете.



6. Изберете .
7. Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите главата на печатачот.
8. Кога ќе заврши чистењето, изберете **Check** и следете ги упатствата на екранот за да го испечатите образецот за проверка на прскалките повторно. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)


Проверка и чистење на главата за печатење — Windows

1. Ставете обична хартија со големина A4 во касета за хартија.
2. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете на **Проверка на прскалките** од јазичето **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)
- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 181](#)

Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS

1. Ставете обична хартија со големина A4 во касета за хартија.
2. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.

Одржување на печатачот

4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија со големина А4 во касета за хартија.
2. Изберете **Maintenance** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

3. Изберете **Print Head Alignment**.
4. Изберете едно од менијата за порамнување.
 - Vertical Alignment: Изберете го ова доколку отпечатоците изгледаат матно или вертикалните линии изгледаат дека не се порамнети.
 - Horizontal Alignment: Изберете го ова ако гледате хоризонтални ленти на редовни интервали.
5. Следете ги упатствата на екранот за да отпечатите образец за порамнување и изберете го бројот на оптималниот образец.
 - Vertical Alignment: Најдете го и изберете го бројот на најдобриот примерок од секоја група.

#1



Одржување на печатачот

- Horizontal Alignment: Најдете го и изберете го бројот на најмалку одделениот и преклопениот образец.



Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58

Чистење на патеката за хартија

Кога исписите се замачкани или изгужвани или хартијата не се внесува правилно, исчистете го ваљакот внатре.



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

1. Внимавајте да нема прав или дамки на стакло на скенерот и капакот за документи.
2. Ставете обична хартија со големина A4 во касета за хартија.
3. Изберете **Maintenance** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

4. Изберете **Paper Guide Cleaning**.

Одржување на печатачот


- Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите патеката на хартијата.
Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

Поврзани информации


➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58


Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија


Кога хартијата не е правилно внесена од касета за хартија, исчистете ја внатрешноста на ваљакот.

- Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
- Извлекете го кабелот за напојување и исклучете го кабелот за напојување.
- Исклучете го USB кабелот и отстранете ја мемориската картичка.
- Извлекете ја касета за хартија.

За касета за хартија 2, малку подигнете ја и извлекете ја.



- Исправете го печатачот со копчето  на контролната табла на горниот дел.




Одржување на печатачот



Внимание:

Внимавајте да не ви се фатат раката или прстите кога го исправувате печатачот. Инаку може да се повредите.

6. Навлажнете крпа со вода, целосно истискајте ја и избришете го ваљакот со крпа ротирајќи го.



7. Вратете го печатачот во нормалната положба и вметнете ја касета за хартија.



Важно:

Не оставајте го печатачот во исправена положба долг период.

8. Поврзете го кабелот за напојување.

Чистење на Стакло на скенерот


Кога копиите или скенираните слики се замачкани, исчистете го стакло на скенерот.



Важно:

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот за документи.



Одржување на печатачот

- Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

! **Важно:**

- Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Чистење на прозирната фолија


Кога производот не се подобри откако ќе ја порамните главата за печатење или ќе ја исчистите патеката на хартијата, прозирната фолија во внатрешноста на печатачот може да се замачка.


Потребни работи:

- Чепкалки за уши (неколку)
- Вода со неколку капи детергент (од 2 до 3 капки детергент во 1/4 шолја вода од чешма)
- Светло за проверки на замачкувања

! **Важно:**

Не користете друго средство за чистење освен вода со неколку капки детергент.


- Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
- Отворете ја единицата на скенерот.



Одржување на печатачот

3. Проверете дали просирната фолија е замачкана. Може лесно да ги видите замачкувањата ако користите светилка.

Ако има замачкувања (како на пример ознаки од прст или маснотија) на просирната фолија (А), одете на следниот чекор.



А: Просирна фолија


В: Навој



Важно:

Внимавајте да не го допрете навојот (В). Во спротивно, можно е да не може да печатите. Не бришете ја маснотијата од навојот затоа што е потребна за функционирање.

4. Навлажнете чепкалка за уши со вода со неколку капки детергент така што водата нема да капе и избришете го замачканиот дел.



Важно:

Внимателно избришете го замачканиот дел. Ако притиснете премногу силно на фолијата со чепкалката за уши, жиците на фолијата може да се изместат и да се оштети печатачот.

Одржување на печатачот

- Користете нова, сува чепкалка за уши за да ја избришете фолијата.



Важно:

Не оставајте влакна на фолијата.

Белешка:

Често менувајте ја чепкалката за уши со нова за да не се прошири замачкувањето.

- Повторете ги чекорите 4 и 5 додека фолијата нема замачкувања.
- Визуелно проверете дали има замачкувања на фолијата.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Во зависност од местото на купување, печатачот може да има функција која автоматски го исклучува ако не е поврзан на мрежата 30 минути.

Штедење енергија — контролна табла

- Изберете **Settings** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

- Изберете **Basic Settings**.

- Направете едно од следново.

Изберете **Sleep Timer** или **Power Off Settings** > **Power Off If Inactive** или **Power Off If Disconnected**, а потоа направете поставки.

Изберете **Sleep Timer** или **Power Off Timer**, а потоа направете поставки.

Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Power Off Settings** или **Power Off Timer** во зависност од местото на купување.

Опции на менито за Settings

Изберете **Settings** на почетниот екран на печатачот за да направите различни поставки.

Опции на менито за Supply Status

Ги прикажува приближните нивоа на мастилото и работниот век на кутијата за одржување.

Settings > Supply Status

Кога ќе се појави знакот !, мастилото е скоро потрошено или кутијата за одржување е скоро полна. Кога ќе се прикаже знакот X, треба да ја замените ставката затоа што се зголемува мастилото или кутијата за одржување е полна.

Може да ги замените касетите за мастило или да ги отпечатите информациите за статусот за довод на од овој екран.

Поврзани информации

➔ [„Замена на касети со мастило“ на страница 152](#)

Basic Settings

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Settings > Basic Settings

Screen Saver:

Изберете **Memory Card Data** за последователно да се прикажат фотографиите кога не се вршат операции околу три минути.

LCD Brightness:

Нагодете ја осветленоста на LCD-екранот.

Auto Power On:

Изберете **On** за автоматски да го вклучите печатачот кога ќе прими задача за печатење или задача за скенирање преку USB конекција или мрежна конекција. За да започнете со печатење, потребно е да ја извлечете излезната фиока. Исто така, со овозможувањето на **Auto Power On** малку се зголемува потрошувачката на енергија во статус на мирување во споредба со целосно исклучување на печатачот.

Користете ја поставката **Power Off Timer** ако сакате автоматски да го исклучите печатачот кога задачата е готова и поставете временски период на неактивност. Ова е корисно кога печатите од далечинска локација како на пример од интернет.

Power Off Settings:

Производот може да ја има оваа карактеристика или карактеристиката Power Off Timer во зависност од местото на купување.

Опции на менито за Settings

Power Off If Inactive

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Power Off If Disconnected

Со избирање на ова поставка со исклучува печатачот по 30 минути кога сите мрежни порти вклучувајќи ја портата LINE ќе бидат исклучени. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

Power Off Timer:

Производот може да ја има оваа карактеристика или карактеристиката Power Off Settings во зависност од местото на купување.

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот кога не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Sleep Timer:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Clear All Settings:

Ги ресетира **Basic Settings** на нивните стандардни вредности.

Поврзани информации

➔ [„Штедење енергија“ на страница 171](#)

Опции на менито за Printer Settings

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Settings > Printer Settings

Paper Source Setting:

Paper Setup:

Изберете ги големината и видот на хартијата што сте ги ставиле во изворот на хартија. Може да ги направите **Favorite Paper Settings** кај големината и видот на хартијата.

Paper Configuration:

Изберете **On** за автоматски да се прикаже екранот за поставки на хартија следејќи ја низата **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup** кога ќе ставите хартија во изворот за хартија. Ако ја деактивирате оваа функција, не може да печатите од iPhone или iPad со користење на AirPrint

Опции на менито за Settings

CD/DVD:

Ја приспособува позицијата на печатење на CD/DVD со поместување нагоре, надолу, лево или десно.

CD Inner/Outer

Ја приспособува позицијата за печатење на внатрешните и надворешните дијаметри на CD/DVD.

Stickers:

Ја приспособува позицијата на печатење на налепници на фотографија со поместување нагоре, надолу, лево или десно.

Thick Paper:

Изберете **On** за да спречите мастилото да се размачка на исписите, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.

Quiet Mode:

Изберете **On** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Ink Drying Time:

Изберете го времето за сушење на мастилото коешто сакате да го користите кога печатите двострано. Печатачот печати на другата страна штом ќе ја испечати едната страна. Ако исписот е замачкан, зголемете ја поставката за времето.

Bidirectional:

Изберете **On** за да ја промените насоката на печатење; Печати додека главата за печатење се поместува налево или надесно. Ако вертикалните или хоризонталните линеарно поставени линии на вашиот отпечаток изгледаат заматено или непорамнето, онеспособувањето на оваа функција може да го реши проблемот; меѓутоа, тоа може да ја намали брзината на печатење.

Clear All Settings

Ги ресетира **Printer Settings** на нивните стандардни вредности.

Опции на менито за Network Settings

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Settings > Network Settings

Wi-Fi Setup:

Поставете ги или променете ги поставките за бежична мрежа.Изберете го методот на поврзување од следниве и следете ги упатствата на контролната табла.

- Wi-Fi (Recommended):
- Wi-Fi Direct

Опции на менито за Settings

Network Status:

Се прикажуваат тековните мрежни конекции.

- Wi-Fi Status
- Wi-Fi Direct Status
- Print Status Sheet

Connection Check:

Ја проверува тековната мрежна конекција и печати извештај. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

Advanced:

Направете ги следниве детални поставки.

- Device Name
- TCP/IP
- Proxy Server

Поврзани информации

- ➔ „Рачно поставување на Wi-Fi“ на страница 31
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)“ на страница 32
- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS)“ на страница 34
- ➔ „Правење на поставки за конекција на Wi-Fi Direct (Едноставна AP)“ на страница 35
- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 38
- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 37

Опции на менито за Web Service Settings

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Settings > Web Service Settings

Epson Connect Services:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect.

Може да се регистрирате за услугата со избирање на **Register**, а потоа следете ги упатствата.

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Suspend/Resume
- Unregister

За детали, видете на следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Опции на менито за Settings

Google Cloud Print Services:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Google или сервисот за печатење на облак (Cloud Print).

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

Enable/Disable

Unregister

За детали во врска со регистрирање на Google, сервисот за печатење на облак (Cloud Print), погледнете ја следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Поврзани информации

➔ „Услуга Epson Connect“ на страница 179

Опции на менито за File Sharing

Изберете ги менијата на контролниот панел како што е опишано подолу.

Settings > File Sharing

Изберете го методот на конекција помеѓу печатачот и компјутерот којшто има пристап за пишување на мемориска картичка вметната во печатачот. Пристапот за читање и пишување е овозможен на компјутерот со приоритетна конекција. Пристапот само за читање е овозможен на другите компјутери.

Поврзани информации

➔ „Пристапување на мемориска картичка од компјутер“ на страница 243

Опции на менито за Camera print settings

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Settings > Camera print settings

Направете поставки кога печатите од дигитална камера.

Поврзани информации

➔ „Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78

➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80

Опции на менито за Guide Functions

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Опции на менито за Settings

Settings > Guide Functions

Paper Mismatch:

Се прикажува предупредување ако поставките за хартија (поставки за печатење) за задача за печатење не се совпаѓаат со поставките за хартија на печатачот направени кога сте ја внеле хартијата. Оваа поставка спречува погрешно печатење. Меѓутоа, екранот за поставки на хартија не се прикажува ако сте ја оневозможиле **Paper Configuration** во следниве менија.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting

Document Alert:

Се прикажува предупредување кога оригиналот е оставен на стакло на скенерот кога капакот на документот не е отворен дури и кога копирањето и скенирањето со користење на контролната табла се комплетирани. Оваа функција може да не работи правилно во зависност од дебелината на оригиналот.

Auto Selection Mode:

Кога извршувате еден од следниве режими, се прикажуваат менијата соодветни на режимите.

- Вметната е мемориска картичка.
- Вметната е USB меморија.

All settings:

Се овозможуваат или се оневозможуваат сите функции за насоки.

Clear All Settings:

Ги ресетира **Guide Functions** на нивните стандардни вредности.

Опции на менито за Firmware Update

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Settings > Firmware Update

Update:

Проверете дали е ажурирана најновата верзија на фирмвер на мрежниот сервер. Ако е достапно ажурирање, може да изберете дали сакате или не да започнете со ажурирање.

Notification:

Изберете **On** за да добиете известување ако има достапно ажурирање на фирмверот.

Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191

Опции на менито за Restore Default Settings

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Settings > Restore Default Settings

Network Settings:

Ги ресетира мрежните поставки на стандардните.

All Except Network Settings:

Ги ресетира сите поставки освен мрежните поставки на стандардните.

All Settings:

Ги ресетира сите поставки на стандардните.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставениот диск со софтвер.

Услуга Epson Connect

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот pameten телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print	Далечинско печатење Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Регистрирање на услугата Epson Connect од контролната табла

Следете ги чекорите подолу за регистрирање на печатачот.

1. Изберете **Settings** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

2. Изберете **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup** на почетниот екран за да отпечатите лист за регистрација.
3. Следете ги упатствата на листот за регистрација за да го регистрирате печатачот.

Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или pameten уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Следниве прегледници се поддржани.

Мрежна услуга и информации за софтвер

ОС	Прегледник
Windows XP SP3 или понов	Internet Explorer 8 или понов, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или понов	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или понов	Основен прегледник
Chrome OS*	Основен прегледник

* Користете ја најновата верзија.

Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP адресата на печатачот.

За да изберете ставка, поместете го фокусот на ставката со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК.

Белешка:

Може да ја проверите IP адресата така што ќе отпечатите извештај за мрежна конекција.

2. Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Белешка:

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате Web Config од екранот за одржување на Epson iPrint.

Поврзани информации

- ➔ „Користење на Epson iPrint“ на страница 113
- ➔ „Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 39


Работа со Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

Мрежна услуга и информации за софтвер

1. Пристапете до екраните на уредите и печатачите во Windows.
 - Windows 10
Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи во Хардвер и звук** (или **Хардвер**).
 - Windows 7
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи во Хардвер и звук**.
 - Windows Vista
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи во Хардвер и звук**.
2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.
3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-то.

Работа со Web Config на Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи > Прикажи интернет страница на печатач**.

Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација.Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето.Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот.Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата.Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната табла.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Изберете претпочитани вредности за печатење**.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Белешка:

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

Стартување на услужната програма

Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот. Кликнете на картичката **Одржување**.

Поврзани информации

➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182](#)

Водич за двигателот на печатачот за Windows


Достапна е помош во двигателот на печатачот за Windows. За да видите објаснувања за ставките за поставување, кликнете со десното копче на ставката, па кликнете **Помош**.

Главна картичка

Можете да одредувате основни поставки за печатење, како тип или големина на хартијата.


Мрежна услуга и информации за софтвер

Можете и да одредувате поставки за двострано печатење или печатење повеќе страници на еден лист.



Картичка Повеќе опции


Можете да бирате дополнителни опции за распоред и печатење како менување на големината на исписот или поправање на боите.



Мрежна услуга и информации за софтвер

Картичка Одржување

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor 3**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување **EPSON Status Monitor 3**.

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**.
3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК**.

За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 181](#)

Двигател за печатачот за Mac OS

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Мрежна услуга и информации за софтвер


Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

Кликнете на **Поставување страница** или **Печати** на менито **Датотека** на вашата апликација. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Во зависност од апликацијата што се користи, **Поставување страница** може да не е прикажано во менито **Датотека** и операциите за прикажување на екранот за печатење може да се разликуваат. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Стартување на услужната програма

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.


Поврзани информации

➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185

Водич за двигателот на печатачот за Mac OS

Поле за печатење

Сменете го појавното мени во центарот на екранот за да се покажат повеќе ставки.




Појавно мени	Описи
Распоред	Можете да изберете распоред за печатење повеќе страници на еден лист или да изберете да печатите рамка.
Совпаѓање бои	Можете да ги прилагодите боите.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Појавно мени	Описи
Ракување со хартијата	Можете да го намалите или зголемите налогот за печатење за автоматско собирање на големината на хартијата што сте ја ставиле.
Насловна страница	Може да изберете насловна страница за документите.Изберете Тип на насловна страница за да ја поставите содржината којашто сакате да ја отпечатите на насловната страница.
Поставки за печатење	Може да одредувате основни поставки за печатење како тип хартија и квалитет на печатењето.
Color Options	Кога избирате EPSON Color Controls од менито Совпаѓање бои , може да изберете метод за корекција на боја.
Two-sided Printing Settings	Можете да одредите насока за подврзување за двострано печатење или да изберете тип на документ.

Белешка:


Кај OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот на печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот и повторно додадете го печатачот.Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот.Одете во **Поддршка** и видете **Совети**.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS

Пристапување до прозорецот за оперативни поставувања на Mac OS двигателот за печатач

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).

Оперативни поставувања на двигателот за печатачот за Mac OS

- Thick paper and envelopes:** Спречува размачкување на мастилото кога печатите на дебела хартија. Меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.
- Прескокни празна страница:** Избегнува печатење празни страници.
- Тивок режим:** Ја намалува бучавата што ја прави печатачот, меѓутоа, може да ја намали и брзината на печатење.
- Permit temporary black printing:** Привремено печати само со црно мастило.
- Automatic Cassette Switching:** Автоматски внесува хартија од касета за хартија 2 кога ќе снема хартија во касета за хартија 1. Внесете ја истата хартија (тип и големина) во касета за хартија 1 и касета за хартија 2.
- High Speed Printing:** Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- Warning Notifications:** Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- Establish bidirectional communication:** Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собираат информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

Поврзани информации

➔ [„Привремено печатење со црно мастило“ на страница 159](#)

Апликација за скенирање на документи и слики (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика. Исто така, можете да го стартувате Epson Scan 2 и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Активирање во Windows

- Windows 10**
Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EPSON** > **Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8**
Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Активирање во Mac OS

Белешка:

Epson Scan 2 не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS. Исклучете го брзото променување на корисникот.

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2**.

Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 193](#)

Додавање на скенер на мрежа


Пред да го користите Epson Scan 2, треба да го додадете скенерот на мрежата.

1. Активирајте го софтверот и кликнете на **Додај** на **Поставки на скенерот** екранот.

Белешка:

- Ако **Додај** е засивено, кликнете на **Овозможи уредување**.
- Ако се прикаже главниот екран на Epson Scan 2, веќе е поврзан на скенерот. Ако сакате да се поврзете на друга мрежа, изберете **Скенер > Поставки** за да го отворите **Поставки на скенерот** екранот.

2. Додадете го скенерот на мрежа. Внесете ги следните ставки и кликнете на **Додај**.

- Модел:** Изберете го скенерот којшто сакате да го поврзете.
- Име:** Внесете го името на скенерот со најмногу 32 знаци.
- Барај мрежа:** Кога компјутерот и скенерот се на иста мрежа, се прикажува IP адресата. Ако не се прикаже, кликнете на копчето . Ако IP адресата и понатаму не се прикажува, кликнете на **Внесете адреса** и директно внесете ја IP адресата.

3. Изберете го скенерот на екранот **Поставки на скенерот** и кликнете на **Добро**.

Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла (Epson Event Manager)

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > Event Manager**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Event Manager**.

Активирање во Mac OS

Започни > Апликации > Epson Software > Event Manager.

Поврзани информации

➔ [„Скенирање на компјутер \(Event Manager\)“ на страница 131](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 193](#)

Апликација за распоредување на фотографии (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print е апликација што овозможува едноставно печатење фотографии со разни распореди. Можете да ја прегледате сликата на фотографијата и да ги прилагодите сликите или положбата. Можете и да печатите фотографии со рамка. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.

За да печатите без рамки со комерцијално достапна апликација, одредете ги следниве поставки.

Креирајте податоци за слика за да одговараат на големината на хартијата. Ако поставката за маргини е достапна во апликацијата којашто ја користите, поставете ја маргината на 0 мм.

Вклучете ја поставката за печатење без рамки во двигателот на печатачот.

Белешка:

За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на печатачот.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување па изберете **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување па потоа изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Активирање во Mac OS

Започни > Апликации > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Апликација за печатење на текст или слики на диск (Epson Print CD)

Epson Print CD е апликација што овозможува дезенирање етикети за дискови за печатење директно на диск. Можете да испечатите и обвивка за кутија за диск. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на печатачот.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson софтвер > Print CD**.

Windows 8/Windows 8.1

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми или Програми > Epson Software > Print CD**.

Активирање во Mac OS

Изберете Започни > Апликации > Epson Software > Print CD > Print CD.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Апликација за печатење на интернет страници (E-Web Print)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење интернет-страници со разни распореди. Погледнете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

Белешка:

Проверете дали има поддржани пребарувачи и најнова верзија од сајтот за преземање.

Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прегледувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Апликација за скенирање и префрлање на слики (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan е апликација со којашто може да скенирате фотографии и лесно да ја испраќате скенираната слика на компјутери или на услугата во облак. Може лесно да ја приспособите скенираната слика. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на скенерот Epson Scan 2.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson софтвер > Лесно скенирање на фотографии**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми или Програми > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми или Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.


Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 193](#)

Деинсталирање апликации

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Деинсталирање на апликациите — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Затворете ги сите активни апликации.
3. Отворете ја **Контролната табла**:
 - Windows 10
Кликнете со десен клик на копчето за стартување и задржете го и изберете **Контролна табла**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Контролна табла**.
4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.
 - Windows XP
Кликнете на **Додавање или отстранување програми**.
5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.
Не може да го деинсталирате двигателот за печатач ако има задачи за печатење. Избришете ги или почекајте задачите да бидат отпечатени пред деинсталирањето.
6. Деинсталирајте ги апликациите:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- Windows XP



Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

Белешка:

Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.

7. Следете ги упатствата на екранот.

Деинсталирање на апликации — Mac OS

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.
Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот, изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**) па отстранете го печатачот од листата овозможени печатачи.
4. Затворете ги сите активни апликации.
5. Изберете **Започни** > **Апликации** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди** > **Апликации** > **Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.

Поврзани информации

- ➔ [„Алатки за ажурирање на софтвер \(EPSON Software Updater\)“ на страница 191](#)

Инсталирање апликации

Поврзете го вашиот компјутер на мрежата и инсталирајте ја последната верзија на апликациите од интернет страницата.

Белешка:

- Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.
- Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

Мрежна услуга и информации за софтвер

1. Затворете ги сите активни апликации.
2. Кога го инсталирате двигателот за печатачот или Epson Scan 2, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

Белешка:

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

3. Инсталирајте ги апликациите според упатствата на интернет-страницата подолу.

<http://epson.sn>

Белешка:

Ако употребувате Windows компјутер и не може да ги преземете апликациите од интернет страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер кој доаѓа со печатачот.

Поврзани информации

➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 192

Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



Важно:

Не исклучувајте го компјутерот или печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

<http://www.epson.com>

Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191

Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел

Ако печатачот е поврзан на интернет, може да го ажурирате фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел. Со ажурирање на фирмверот може да се подобри функционирањето на печатачот или да се додадат нови функции. Може да го поставите печатачот редовно да проверува за ажурирања на фирмверот и да ве извести ако се достапни.

Мрежна услуга и информации за софтвер

1. Изберете **Settings** од почетниот екран.
2. Изберете **Firmware Update > Update**.

Белешка:

Овозможете **Notification** за да го поставите печатачот редовно да проверува за достапни ажурирања на фирмвер.

3. Проверете ја пораката прикажана на екранот и притиснете на копчето Во ред за да започнете да пребарувате достапни ажурирања.
4. Ако пораката се прикаже на LCD екранот и ве извести дека е достапно ажурирање за фирмвер, следете ги упатствата на екранот за да започнете со ажурирање.



Важно:

- ❑ Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.
- ❑ Ако ажурирањето на фирмверот не е завршено или е неуспешно, печатачот не се вклучува нормално и „Recovery Mode“ се прикажува на LCD екранот следниот пат кога ќе го вклучите печатачот. Во оваа ситуација, потребно е повторно да го ажурирате фирмверот со користење на компјутер. Поврзете го печатачот на компјутер со USB кабел. Додека се прикажува „Recovery Mode“ на печатачот, не може да го ажурирате фирмверот на мрежна конекција. На компјутерот, отворете ја локалната интернет страница на Epson и преземете ја најновата верзија на фирмвер за печатачот. Погледнете ги упатствата на интернет страницата за следни чекори.

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги упатствата на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

Пораки за грешки	Решенија
<p>Printer Error</p> <p>Turn on the printer again. See your documentation for more details.</p>	<p>Направете го следново.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Отворете го скенерот и отстранете ги хартијата или заштитниот материјал од печатачот. 2.Затворете го скенерот и исклучете го и повторно вклучете го напојувањето. <p>Ако уште се прикажува пораката за грешка откако ќе се исклучи, па вклучи напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson.</p>
<p>An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.</p>	<p>Надворешниот мемориски уред, на пример мемориската картичка, може да е оштетена.Проверете дали е достапен уредот.</p>
<p>Ink is low.</p>	<p>Може да продолжите да печатите додека не добиете наредба да ги замените касетите за мастило.Меѓутоа, имајте предвид дека печатачот не може да печати ако некоја од касетите за мастило е испразнета.Подгответе нови касети за мастило што е можно побргу.</p>
<p>Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.</p>	<p>Ви препорачуваме да ја замените касетата за мастило со нова со избирање на Next на прикажаниот екран и изберете Replace before printing.</p> <p>Ако продолжите да печатите со избирање на Continue printing, кога која било од касетите за мастило ќе се потроши за време на печатење, хартијата се исфрла.Во овој случај, изберете Cancel пред да ја замените касетата за мастило.Ако не го откажете печатењето, хартијата ќе се уништи затоа што печатењето се рестартира за време на задачата на нова хартија откако ќе ја замените касетата за мастило.</p> <p>Ако ги замените касетите за мастило додека копираате, оригиналите може да се поместат со отворање и затворање на единицата за секенирање.Заменете ги оригиналите пред копирање.</p>
<p>You need to replace the following ink cartridge(s).</p>	<p>За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека е време за да се замени касетата за мастило.Заменете ја касетата кога ќе биде побарано.</p>
<p>The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.</p>	<p>Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рабови*.Не е дел што може да го замени корисникот.Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило.</p> <p>Изберете OK за да продолжите со печатење.</p>

Решавање проблеми

Пораки за грешки	Решенија
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рабови*. Не е дел што може да го замени корисникот.
Paper Setup Auto Display is set to Off. Some features such as paper size and type settings may be unavailable. For details, see your documentation.	Ако Paper Configuration е деактивирана, не може да користите AirPrint. Покрај тоа, се прикажуваат пораките за известување дека големината и типот на хартија не се совпаѓаат. Нека поставката биде активирана освен во случај секогаш да користите хартија со исти димензии и од ист тип и не треба да ги менувате поставките за хартијата.
Communication error. Check if the computer is connected.	Правилно поврзете ги компјутерот и печатачот. Ако се поврзувате на мрежа, погледнете ја страницата на којашто е опишан методот на мрежното поврзување од компјутер. Ако и понатаму се јавува пораката за грешка за време на скенирање, проверете дали Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани на компјутерот.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Внесете ја точната IP адреса или стандардниот излез. Контактирајте со лицето којшто ја поставило мрежата за помош.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Активирајте Web Config и потоа ажурирајте го кореновиот сертификат.
Recovery Mode	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно. Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно. 1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.) 2. Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства.

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, производот е направен да запре со печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку е често ќе биде потребно ова ќе зависи од бројот на отпечатени страници со помош на опцијата за печатење без рамка. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации за поддржаните мемориски картички“ на страница 235](#)
- ➔ [„Спецификации за поддржаните надворешни мемориски уреди“ на страница 236](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 193](#)
- ➔ [„Апликација за конфигурирање на работата на печатачот \(Web Config\)“ на страница 179](#)
- ➔ [„Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 194](#)

Проверка на состојбата на печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете EPSON Status Monitor 3 на картичката Одржување.


Белешка:

- Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.
- Ако EPSON Status Monitor 3 е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 181

Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS

1. Изберете Системски параметри од менито  > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати по факс), па изберете го печатачот.
2. Кликнете Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја Алатката за печатење.
3. Кликнете на EPSON Status Monitor.
Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.



Важно:

Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.

Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот




Внимание:


- Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.
- Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што истрчат за да не се повредите.

Решавање проблеми

1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.




2. Отстранете ја заглавената хартија.




Решавање проблеми

! **Важно:**

Не допирајте ги белиот плоснат кабел или просирната фолија од внатрешниот дел на печатачот. Така може да предизвикате дефект.




3. Затворете го скенерот.




Отстранување на заглавена хартија од Заден капак


1. Извадете го заден капак.



2. Отстранете ја заглавената хартија.



3. Отстранете ја заглавената хартија од заден капак.



4. Поставете ја заден капак во печатачот.


Отстранување заглавена хартија од Касета за хартија

1. Складирајте ја излезната фиока.


Решавање проблеми

2. Извлечете ја касета за хартија.


За касета за хартија 2, малку подигнете ја и извлечете ја.



3. Отстранете ја заглавената хартија.



4. Порамнете ги рабовите на хартијата и лизгајте ги граничните кон рабовите на хартијата.



5. Поставете ја касета за хартија во печатачот.

Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.

Решавање проблеми

- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.
- Осигурете се дека поставките за големина на хартија и тип на хартија одговараат на конкретната големина на хартијата и на типот на хартија ставена во печатачот.
- Исчистете го ваљакот во внатрешноста на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации за животната средина“ на страница 238](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 51](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 52](#)
- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 53](#)
- ➔ [„Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија“ на страница 167](#)

Заглавување на хартија

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- Ставајте лист по лист ако сте ставиле неколку листови хартија.

Поврзани информации

- ➔ [„Отстранување заглавена хартија“ на страница 198](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)

Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време

- Ставајте еден по еден лист хартија.
- Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

Фиоката за CD/DVD е исфрлена

- Погрижете се дека дискот е правилно поставен на фиоката и повторно правилно вметнете ја фиоката.

Решавање проблеми


- Не вметнувајте ја фиоката за дискови додека не ви се каже. Во спротивно, настанува грешка и фиоката се исфрла.

Поврзани информации



- ➔ „Печатење фотографии на етикета за CD/DVD“ на страница 83
- ➔ „Копирање на етикета за диск“ на страница 123

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- Држете го подолго копчето .

Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

Напојувањето се исклучува автоматски

- Изберете **Settings > Basic Settings > Power Off Settings**, а потоа онеспособете ги поставките **Power Off If Inactive** и **Power Off If Disconnected**.
- Изберете **Settings > Basic Settings**, а потоа онеспособете ја поставката **Power Off Timer**.

Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Power Off Settings** или **Power Off Timer** во зависност од местото на купување.

ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

Функциите **Auto Power On** не работат

- Погрижете се дека поставката за **Auto Power On** во **Basic Settings** е овозможена.
- Погрижете се дека печатачот е правилно поврзан со USB кабел или на мрежа.

Поврзани информации

➔ „Basic Settings“ на страница 172


Не можам да печатам од компјутер

Проверување на поврзувањето (USB)

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако USB кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB кабелот.
- Ако печатачот не може да печати со користење на USB поврзување, обидете се со следново.

Исклучете го USB кабелот од компјутерот.Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**.Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење.

Ресетирајте го USB поврзувањето со следниве чекори во овој прирачник за менување на методот на поврзување на компјутер.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.

**Поврзани информации**

➔ „Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 47

Проверување на поврзувањето (мрежа)

- Ако не може да печатите на мрежа, погледнете ја страницата на којашто е опишан методот на мрежното поврзување од компјутер.
- Ако брзината на печатењето е мала или печатењето се паузира, можно е да има проблем со поврзувањето на мрежните уреди.Поместете го печатачот поблиску до точката на пристап и исклучете ја и вклучете ја точката на пристап.Ако со ова не го отстраните проблемот, видете ја документацијата обезбедена со точката за пристап.
- Кога ќе ги промените точката на пристап или давателот на услуги, обидете се повторно да ги направите мрежните поставки за печатачот.Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.

Решавање проблеми

- Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или паметен уред и потоа печатачот.Поместете го печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.
- Отпечатете извештај за мрежна конекција.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.Ако извештајот покаже дека мрежната конекција е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата за печатење.
- Ако IP адресата одредена за печатачот е 169.254.XXX.XXX и маската на подмрежа е 255.255.0.0, IP адреса може да не биде правилно одредена.Рестартирајте ја точката на пристап или ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.Ако со ова не го отстраните проблемот, видете ја документацијата за точката за пристап.
- Обидете се да отворите која било интернет страница од вашиот компјутер за да проверите дека мрежните поставки на компјутерот се точни.Ако не може да отворите интернет страници, има проблем со компјутерот.Проверување на мрежната конекција на компјутерот.

Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на компјутер“ на страница 29](#)
- ➔ [„Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 39](#)

Проверување на софтверот и податоците

- Погрижете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson.Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени.Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија.Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

Поврзани информации

- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 193](#)
- ➔ [„Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson“ на страница 206](#)

Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson

Може да проверите дали оригинален двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот со користење на еден од следниве методи.

Windows

Изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)** и направете го следново за да го отворите прозорецот за својствата на серверто за печатење.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Кликнете на иконата за печатач па кликнете на **Отпечати својства на сервер** на горниот дел од прозорецот.

Решавање проблеми


❑ Windows Vista

Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Активирај како администратор > Својства на сервер**.


❑ Windows XP

Од менито **Датотека**, изберете **Својства на сервер**.

Кликнете на јазичето **Двигател**. Ако името на печатачот е прикажано на листата, оригинален двигател за печатачот на Erpson е инсталиран на компјутерот.



Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете на **Опции и производи** и ако јазичето **Опции** и јазичето **Услужна алатка** се прикажани во прозорецот, оригиналниот двигател за печатач на Erpson е инсталиран на компјутерот.



Решавање проблеми

Поврзани информации


➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows)


- Кога се прикажува порака дека алатката за проверка на поврзување **EPSON Status Monitor 3** ќе започне, кликнете на **ОК**. На овој начин може автоматски да ги отстраните грешките со поврзување или да проверите како да ги отстраните проблемите.
- Кликнете на **EPSON Status Monitor 3** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го статусот на печатење. Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Решавање проблеми

- Кликнете на **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.



- Проверете дали има паузирани печатења.
Ако останат непотребни податоци, изберете **Откажи ги сите документи** од менито **Печатач**.
- Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба
Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.



- Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден. Ако има повеќе икони во **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)**, видете го следново за да изберете икона.

Пример)

USB поврзување: EPSON XXXX серија

Мрежно поврзување: EPSON XXXX серија (мрежа)

Ако го инсталирате двигателот за печатач неколку пати, може да се креираат копии на двигателот за печатач. Ако се креираат копии како на пример „EPSON XXXX серија (копија 1)“, кликнете со десното копче на иконата на двигателот и кликнете на **Далечински уред**.

- Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.


Изберете „USBXXX“ за поврзување преку USB „EpsonNet Print Port“ за мрежно поврзување.

Поврзани информации

- ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 119
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182

Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS)

Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

Поврзани информации

➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185](#)

Не може да правите мрежни поставки

- Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ги уредите во следниот редослед: точка на пристап, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете го печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до точката на пристап за да помогнете со комуникација на радиобранот и потоа обидете се повторно да ги направите мрежните поставки.
- Изберете **Settings > Network Settings > Connection Check** и отпечатете го извештајот за мрежна конекција. Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.

Поврзани информации

➔ [„Печатење на извештај за мрежна конекција“ на страница 39](#)

➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 40](#)


Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем

Ако не може да се поврзете од компјутер или паметен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.


Решавање проблеми

- ❑ Кога истовремено користите неколку точки на пристап, можно е да не може да го користите печатачот од компјутер или паметен уред во зависност од поставките за точки за пристап. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата точка на пристап како и печатачот.

Деактивирајте ја функцијата за врзување на паметниот уред ако е активирана.




- ❑ Можно е да не може да се поврзете на точката на пристап кога точката на пристап има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истата точка на пристап. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којшто е поврзан и печатачот.




Решавање проблеми

- Точката на пристап којашто е во согласност со IEEE802.11a и IEEE802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако го поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да го поврзете со печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.



- Поголемиот број точки на пристап имаат функција за одделувач за приватност со којшто се блокира комуникацијата меѓу поврзани уреди. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред и кога се поврзани на истата мрежа, деактивирајте го одделувачот за приватност на точката на пристап. Погледнете го прирачникот испорачан со точката за пристап за детали.



Поврзани информации

- ➔ „Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 212
- ➔ „Проверување на SSID за компјутерот“ на страница 213

Проверување на SSID поврзана за печатачот


Изберете **Settings > Network Settings > Network Status**. Може да ја проверите SSID за Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) од секое мени.

Поврзани информации

- ➔ „Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла“ на страница 38

Проверување на SSID за компјутерот

Windows

Кликнете на  во фиоката со задачи на работната површина. Проверете го името на поврзаната SSID од прикажаната листа.



Mac OS

Кликнете на иконата за Wi-Fi на горниот дел од екранот на компјутерот. Се прикажува листа на SSID и поврзаната SSID се означува со ознака за штиклирање.



Не можам да печатам од iPhone или iPad

- Поврзете го iPhone or iPad на истата мрежа (SSID) на којашто е поврзан печатачот.
- Активирајте **Paper Configuration** во следниве менија.
Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration
- Активирајте ја поставката за AirPrint од Web Config.

Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на pameten уред“ на страница 30](#)
- ➔ [„Апликација за конфигурирање на работата на печатачот \(Web Config\)“ на страница 179](#)

Проблеми со отпечатеното


Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 163](#)

Појавување на пруги или неочекувани бои



Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 163](#)

Појавување на риги во боја на интервали од приближно 2.5 см



- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Horizontal Alignment**.
- Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

Поврзани информации

- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53
- ➔ „Порамнување на главата за печатење — Контролна табла“ на страница 165

Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Vertical Alignment**.

Поврзани информации

- ➔ „Порамнување на главата за печатење — Контролна табла“ на страница 165

Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

- Контролна табла

Деактивирајте **Bidirectional** во **Settings > Printer Settings**.

Решавање проблеми

Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

Поврзани информации

- ➔ „Опции на менито за Printer Settings“ на страница 173
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185

Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

Проверување на печатачот

- Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Порамнете ја главата за печатење.

Проверување на хартија

- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

Проверување на поставките за печатење

- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Изберете **Best** како поставка за квалитет на контролната табла или во двигателот за печатачот.

Проверка на касетата за мастило

- Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- Користете оригинални касети за мастило на Epson. Овој производ е направен да ги приспособува боите врз основа на користењето на оригинални касети за мастило на Epson. Користењето на неоригинални касети за мастило може да го намали квалитетот на печатење.


Решавање проблеми

Поврзани информации

- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 163
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 165
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 52
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 51
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 53


Хартијата е замачкана или истуткана

- Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.



- Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачкана, исчистете ја патеката за хартија.



- Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- Ако дебелата хартија е истуткана, активирајте ја поставката за намалување на туткањето. Ако ја активирате оваа поставка, квалитетот на печатење може да опадне или печатењето да биде побавно.
 - Контролна табла
Изберете **Settings > Printer Settings** од почетниот екран, а потоа активирајте **Thick Paper**.
 - Windows
Кликнете на **Проширени поставки** на картичката **Одржување** од двигателот за печатачот, а потоа изберете **Дебела хартија и пликови**.
 - Mac OS
Изберете **Системски параметри** од мениот  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Thick paper and envelopes**.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

Решавање проблеми

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 166
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185

Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графикони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

Поврзани информации

- ➔ „Двострано печатење“ на страница 97
- ➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 126

Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 166

Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Кога печатите од контролната табла или од двигателот на печатачот за Windows, поставката за автоматско прилагодување на фотографии на Epson (PhotoEnhance) се применува стандардно во зависност од типот хартија. Обидете се да ја промените поставката.

Контролна табла

Променете ја поставката **Enhance** од **Auto** во **People**, **Night Scene** или **Landscape**. Ако менувањето на поставката не функционира, исклучете го PhotoEnhance со избирање на **Enhance Off**.

Двигател за печатачот за Windows

На јазичето **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите** и потоа кликнете на **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматска корекција** за која било друга опција. Ако менувањето на поставката не функционира, користете кој било метод за коригирање на боја различен од **PhotoEnhance** во **Управување со бои**.

Решавање проблеми

Поврзани информации

- ➔ „Опции на мени за уредување на фотографии“ на страница 80
- ➔ „Прилагодување на бојата за печатење“ на страница 110
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182

Боите се разликуваат од она што го гледате на екранот

- Уредите за прикажување како на пример екраните на компјутерите, имаат сопствени својства за приказ. Ако приказот не е балансиран, сликата не се прикажува со правилна осветленост и бои. Приспособете ги својствата на уредот. Следно, направете го следново.
 - Windows

Пристапете до прозорецот за двигател за печатач, изберете **Прилагодено** како поставка за **Корекција на боите** во јазичето **Повеќе опции** и кликнете на **Напредно**. Изберете **EPSON Стандардно** како поставка за **Режим во боја**.
 - Mac OS

Отворете го полето за печатење. Изберете **Color Options** од појавното мени и кликнете на стрелката веднаш до **Напредни поставки**. Изберете **EPSON Стандардно** како поставка за **Mode**.
- Светењето на светлото во екранот влијае на начинот на којшто сликата се прикажува на екранот. Избегнувајте директна сончева светлина и проверете дали сликата е поставена на место со соодветна осветленост.
- Боите може да се разликуваат од она што го гледате на паметните уреди како на пример паметни телефони или таблети со висока резолуција.
- Боите на екранот не се идентични на оние на хартијата затоа што уредот за прикажување и печатачот имаат различен процес на произведување на бои.

Поврзани информации

- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185

Не можам да печатам без маргини

Во поставките за печатење направете поставка за печатење без рамки. Ако изберете тип хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да изберете **Без рамки**. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

Поврзани информации

- ➔ „Опции на мени за хартија и поставки за печатење“ на страница 78
- ➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 126
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 93
- ➔ „Основни информации за печатење — Mac OS“ на страница 94

Решавање проблеми

Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки

За време на печатењето без рамки, сликата се зголемува малку и испакнатото подрачје се отсекува. Изберете поставка на помало зголемување.

Контролна табла

Променете ја поставката **Expansion**.

Windows

Кликнете на **Поставки** до полето за избор **Без рамки** на јазичето **Главна** од двигателот за печатачот, а потоа променете ги поставките.

Mac OS

Променете ја поставката **Проширување** од менито **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Опции на менито за хартија и поставки за печатење“ на страница 78](#)
- ➔ [„Опции на мени за копирање“ на страница 126](#)
- ➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182](#)
- ➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185](#)

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката на стаклото на скенерот. Ако рабовите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.

При ставање на оригиналите на стакло на скенерот, исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.

Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.

Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 1“ на страница 55](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија 2“ на страница 58](#)
- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 168](#)
- ➔ [„Област за печатење“ на страница 232](#)

Повеќе оригинали се копираат на еден лист

Кога ставате повеќе оригинали на стакло на скенерот за да ги копираат одделно, но тие се копираат на еден лист, ставете ги оригиналите оддалечени најмалку 5 мм. Ако проблемот опстои, ставајте само еден по еден оригинал.

Решавање проблеми

Поврзани информации

➔ [„Ставање на фотографии за копирање“ на страница 65](#)

Позицијата за печатење на налепниците на фотографијата е неточна

Приспособете ја позицијата за печатење во менито **Printer Settings > Stickers** на контролната табла.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за Printer Settings“ на страница 173](#)

Позицијата за печатење на CD/DVD е неточна

Приспособете ја позицијата за печатење во менито **Printer Settings > CD/DVD** на контролната табла.

Поврзани информации

➔ [„Опции на менито за Printer Settings“ на страница 173](#)

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиење** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.

Поврзани информации

➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 119](#)

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

- Windows
 - Откажете го **Огледална слика** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
- Mac OS
 - Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Поврзани информации

➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182](#)

➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185](#)

Решавање проблеми

Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика

- Исчистете ја патеката за хартија.
- Исчистете го стакло на скенерот.
- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинали на стакло на скенерот.
- Кога хартијата се замачкува, намалете ја поставката за густина на копирањето.

Поврзани информации

- ➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 166](#)
- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 168](#)
- ➔ [„Опции на мени за копирање“ на страница 126](#)

На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Променете ја поставката за намалување и зголемување или ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

Поврзани информации

- ➔ [„Опции на мени за копирање“ на страница 126](#)

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.
- Намалете го поставувањето за густината на копијата во контролната табла.

Поврзани информации

- ➔ [„Опции на мени за копирање“ на страница 126](#)

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 192
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193


Други проблеми со печатењето


Печатењето е премногу бавно

- Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.
 - Контролна табла


Овозможете **Bidirectional** во **Settings > Printer Settings**.
 - Windows

Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
 - Mac OS

Изберете **Системски параметри** од мениот  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.
- Оневозможете го **Тивок режим**.
 - Контролна табла

Изберете  на почетниот екран па деактивирајте го.
 - Windows

Оневозможете го **Тивок режим** во јазичето **Главна** на двигателот на печатачот.
 - Mac OS

Изберете **Системски параметри** од мениот  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.
- Ако печатите на мрежа, мрежниот уред може да има проблем со поврзување. Поместете го печатачот поблиску до уредот и исклучете ја и вклучете ја точката на пристап. Ако не го отстраните проблемот, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.
- Ако печатите податоци со голема густина како на пример фотографии на обична хартија, печатењето може да потрае за да се одржи квалитетот на печатење. Ова не е неисправност.

Решавање проблеми

Поврзани информации


- ➔ „Опции на менито за Printer Settings“ на страница 173
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве наредувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете **Port9100** како **Протокол со врвен приоритет** во **Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

Поврзани информации

- ➔ „Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)“ на страница 179

Не може да почне скенирање

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот. Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако скенирате со висока резолуција преку мрежа, може да се појави комуникациска грешка. Намалете ја резолуцијата.
- Проверете дали сте го избрале правилниот печатач (скенер) во Epson Scan 2.

Проверете дали уредот го препознава печатачот или не кога користите Windows

Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да биде прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.

- Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Решавање проблеми

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Хардвер и звук > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 192](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 193](#)

Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла

Уверете се дека Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани правилно.

Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

Поврзани информации

➔ [„Апликација за скенирање на документи и слики \(Epson Scan 2\)“ на страница 187](#)

➔ [„Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла \(Epson Event Manager\)“ на страница 188](#)

Проблеми со скенирани слики

Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот

Исчистете го стаклото на скенерот.

Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.

Не притискајте со преголема сила врз оригиналот или капакот за документи. Ако притискате со преголема сила може да се појават заматување, размачкувања и точки.

Решавање проблеми

Поврзани информации

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 168

Квалитетот на сликата е лош

- Нагодете го **Режим** во Epson Scan 2 според оригиналот којшто сакате да го скенирате. Скенирајте со користење на поставките за документи во **Режим за документи** и поставките за фотографиите во **Режим за фотографии**.
- Во Epson Scan 2, приспособете ја сликата со користење на ставките на јазичето **Напредни поставки** и потоа скенирајте.
- Ако резолуцијата е ниска, обидете се да ја зголемите резолуцијата и потоа секенирајте.

Поврзани информации

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

Се прикажува пресликување во задината на сликите

Слики на задната страна на оригиналот може да бидат прикажани на скенираната слика.

- Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки** и приспособете ја **Осветленост**. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од поставките на јазичето **Главни поставки** > **Тип слика** или други поставки на јазичето **Напредни поставки**.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика** > **Подобрување текст**.
- Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога над оригиналот.

Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

Текстот е нејасен

- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика** > **Подобрување текст**.
- Изберете **Режим за документи** како **Режим** во Epson Scan 2. Скенирајте со користење на поставките за документи во **Режим за документи**.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област станува поголема.
- Ако резолуцијата е слаба, обидете се да ја зголемите резолуцијата и тогаш започнете со скенирање.

Поврзани информации

➔ „Скенирање на документи (Режим за документи)“ на страница 140

Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина)

Ако оригиналот е печатен документ, моаре ефектите (сенки налик на пајажина) може да се појават на скенираната слика.

- На табулаторот **Напредни поставки** во Epson Scan 2, поставете **Отстранување екран**.



- Сменете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно.

Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139](#)

Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот

- Проверете дали оригиналот е поставен правилно според ознаките за порамнување.
- Ако рабовите на скенираната слика недостасуваат, малку поместете го оригиналот подалеку од работ на стаклото на скенерот.
- При ставање на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, погрижете се да има празнина од најмалку 20 мм (0,79 инчи) помеѓу оригиналите.
- Кога скенирате од контролниот панел и ако го изберете функцијата за автоматско сечење на областа за скенирање, отстранете каква било нечистотија од стаклото на скенерот и капакот на документот. Ако има нечистотија околу оригиналот, опсегот на скенирање се проширува за да ја опфати.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 64](#)

Не може да се прегледа во Мини. приказ

- Кога ставате повеќе оригинали на стаклото на скенерот, проверете дали има растојание од најмалку 20 мм (0,79 инчи) помеѓу оригиналите.
- Проверете дали оригиналот е поставен право.
- Во зависност од оригиналот, прегледувањето може да не се изврши во **Мини. приказ**. Во ваква ситуација, скенирајте во преглед **Нормален**, а потоа рачно создадете рамки.

Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање на фотографии или слики \(Режим за фотографии\)“ на страница 142](#)

Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува

- Од прозорецот **Опции за формат на слика** во Epson Scan 2, проверете дали **Јазик на текст** е правилно поставен од јазичето **Текст**.
- Проверете дали оригиналот е правилно поставен.
- Користете го оригиналот со јасен текст. Препознавањето на текст може да го нема за следниве типови на оригинали.
 - Оригинали коишто се многубројно копирани
 - Оригинали коишто се примени преку факс (со ниска резолуција)
 - Оригинали на коишто растојанието помеѓу буквите или редовите е премногу мало
 - Оригинали со испечатени или подцртани линии врз текстот
 - Оригинали со ракописен текст
 - Оригинали со свиткувања или набрчувања
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област се засилува.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.

Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање на документи \(Режим за документи\)“ на страница 140](#)

Не може да се решат проблемите во скенираната слика

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, започнете со Epson Scan 2 поставките со користење на Epson Scan 2 Utility.

Белешка:

Epson Scan 2 Utility е апликација којашто доаѓа со Epson Scan 2.

1. Активирајте го Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Кликнете на копчето за стартување па изберете **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите програми и Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS
Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Изберете го јазичето **Друго**.

Решавање проблеми

3. Кликнете **Ресетирај**.

Белешка:


Ако со активирањето не се реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2.

Поврзани информации

- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 192
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 193

Други проблеми со скенирање

Брзината на скенирање е бавна

- Намалете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно. Кога резолуцијата е висока, скенирањето може да трае одредено време.
- Брзината на печатење може да биде намалена во зависност од функциите за прилагодување на сликата во Epson Scan 2.
- На екранот **Конфигурација** што се прикажува со кликување на копчето  во Epson Scan 2, ако поставите **Тивок режим** на картичката **Скенирај**, брзината на скенирање може да биде намалена.

Поврзани информации

- ➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF

- Кога скенирате со користење на Epson Scan 2, можете постојано да скенирате до 999 страници во PDF-формат и до 200 страници во Multi-TIFF формат.
- Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.
- Обидете се со скенирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

Поврзани информации

- ➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

Други проблеми


Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

Звучите додека работи се гласни

Ако звучите се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.


Контролна табла

Изберете  на почетниот екран и овозможете го **Quiet Mode**.


Двигател за печатачот за Windows

Оспособете **Тивок режим** на картичката **Главна**.

Двигател за печатачот за Mac OS

Изберете **Системски параметри** од мениот  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Тивок режим**.

Epson Scan 2

Кликнете на копчето  за да го отворите прозорецот **Конфигурација**. Следно, поставете **Тивок режим** на картичката **Скенирај**.

Поврзани информации

➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 182](#)

➔ [„Водич за двигателот на печатачот за Mac OS“ на страница 185](#)

Не може да се зачуваат податоци на мемориски уред

Користете мемориски уред поддржан од печатачот.

Проверете дали меморискиот уред е заштитен од запишување.

Проверете дали на меморискиот уред има доволно достапна меморија. Ако меморијата е речиси полна, не може да се зачуваат податоци.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации за поддржаните надворешни мемориски уреди“ на страница 236](#)

Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

Решавање проблеми

„!“ се прикажува на екранот за избирање фотографии

„!“ се прикажува на LCD-екранот кога сликовната датотека не е поддржана од производот.

Поврзани информации

➔ [„Спецификации на поддржаните податоци“ на страница 236](#)

Додаток

Технички спецификации

Спецификации на печатачот


Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 360 Прскалки за фотографска црна боја: 180 Прскалки за мастило во боја: 180 за секоја боја
Тежина на хартијата	Обична хартија	64 до 90 г/м ² (17 до 24 фунти)
	Пликови	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 г/м ² (20 на 24 фунти)

Област за печатење


Површината за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Печатење со рамки

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)


Печатење без рамка

	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.57 in.)

Површина за печатење за плика


Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Додаток

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

Површина за печатење за CD/DVD

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

	A	18 мм (0.71 ин.)
	B	43 мм (1.69 ин.)
	C	116 мм (4.57 ин.)
	D	120 мм (4.72 ин.)

Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Максимална големина на документ	216×297 мм (8.5×11.7 инчи) A4, Letter
Резолуција	1200 dpi (главно скенирање) 4800 dpi (под-скенирање)
Длабочина на бојата	<p>Боја</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно) <input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно) <p>Сива палета</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно <p>Црно и бело</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно
Извор на светлина	LED

Додаток

Спецификации на интерфејсот

За компјутер	Hi-Speed USB
За надворешни уреди USB и PictBridge	Hi-Speed USB

Листа на мрежни функции

Функции на мрежата и IPv4/IPv6 табели

Функции		Поддржани	Забелешки	
Печатење на мрежа	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD печатење (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или понов
	Bonjour Печатење (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Печатење (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP Печатење	IPv4	-	Информациски уред
	PictBridge Печатење (Wi-Fi)	IPv4	✓	Дигитална камера
	Epson Connect (Печатење од е-порака, далечинско печатење)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или понова верзија, Mac OS X v10.7 или понова верзија
Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-	
Скенирање на мрежа	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Скенирај во облак)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Скенирање)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks или понов
	ADF (Двострано скенирање)		-	-
Факс	Испрати факс	IPv4	-	-
	Прими факс	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

Додаток

Спецификации за Wi-Fi

Стандарди	IEEE802.11b/g/n ^{*1, *2}
Опсег на фреквенција	2,4 GHz
Максимално предадена радиофреквентна моќ	19.8 dBm (EIRP)
Режими на координација	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен AP) ^{*3}
Безбедност при безжичен пристап	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Ги исполнува или IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g во зависност од местото на продажба.

*2 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

*3 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

*4 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Безбедносен протокол

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддржани услуги од други лица

AirPrint	Печатење	iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов
	Скенирање	OS X Mavericks или понов
Google Cloud Print		

Спецификации за надворешните мемориски уреди

Спецификации за поддржаните мемориски картички

Компатибилни мемориски картички	Максимални капацитети
miniSD [*]	2 ГБ
miniSDHC [*]	32 ГБ
microSD [*]	2 ГБ
microSDHC [*]	32 ГБ
microSDXC [*]	64 ГБ

Додаток

Компатибилни мемориски картички	Максимални капацитети
SD	2 ГБ
SDHC	32 ГБ
SDXC	64 ГБ

* Ставете адаптер што одговара на отворот за мемориски картички. Инаку картичката може да се заглави.

Спецификации за поддржаните надворешни мемориски уреди

Компатибилни надворешни мемориски уреди	Максимални капацитети
Погон CD-R* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB
Погон DVD-R* ¹	DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB
Погон Blu-ray* ¹	(CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM и Blu-ray Disc™ не се поддржани.)
Погон MO* ¹	1,3 GB
HDD* ¹	2 TB (форматиран како FAT, FAT32 или exFAT)
Флеш-диск USB	

*1 Не препорачуваме користење надворешни УСБ-уреди што се напојуваат преку УСБ. Користете само надворешни УСБ-уреди со независен извор на напојување.

*2 Само читање.

Не може да се користат следниве уреди:

- Уред што бара посебен двигател
- Уред со безбедносни поставки (лозинка, шифрирање и сл.)
- Уред со вграден УСБ-разделник

Erpson не може да ја гарантира работата на сите надворешно поврзани уреди.

Спецификации на поддржаните податоци

Формат на датотека	JPEG (*.JPG) со Exif верзија 2.31 standard снимен со дигитални камери DCF* ¹ верзија 1.0 или усогласени со 2.0* ²
Големина на слика	Хоризонтално: од 80 до 10200 пиксели Вертикално: од 80 до 10200 пиксели
Големина на датотека	Помалку од 2 ГБ
Максимален број датотеки	9990

*1 Конструкторско правило за датотечен систем на камери.

*2 Фотографски податоци зачувани во вградената меморија на камерата не се поддржани.

Додаток

Белешка:

„!“ се прикажува на LCD екранот кога печатачот не може да ја препознае сликовната датотека. Во таа ситуација, ако изберете распоред за повеќе слики, ќе се испечатат празни делови.

Димензии

Димензии	<p>Складирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 349 мм (13.7 ин.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 340 мм (13.4 ин.) <input type="checkbox"/> Висина: 142 мм (5.6 ин.) <p>Печатење</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 349 мм (13.7 ин.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 503 мм (19.8 ин.) <input type="checkbox"/> Висина: 142 мм (5.6 ин.)
Тежина*	Околу 6.6 кг (14.6 фунти)

* Без касетите за мастило, кабелот за напојување и фиоката за CD/DVD.

Спецификации за електриката

Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.6 до 0.3 A	0.3 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	<p>Самостојно копирање: Околу 16 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 6 W</p> <p>Режим на спиење: Околу 0.6 W</p> <p>Исклучено напојување: Околу 0.15 W</p>	<p>Самостојно копирање: Околу 16 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 6 W</p> <p>Режим на спиење: Околу 0.7 W</p> <p>Исклучено напојување: Околу 0.2 W</p>


Белешка:

- Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.
- За корисниците во Европа, погледнете на следнава интернет-страница за детали за потрошувачката на струја.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Додаток

Спецификации за животната средина

Работа	<p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p>  <p>Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F) Влажност: 20 до 80% релативна влажност (без кондензација)</p>
Складирање	<p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% релативна влажност (без кондензација)</p>

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Еколошки спецификации за касетите со мастило

Температура на чување	-30 до 40°C (-22 до 104°F)*
Температура на замрзнување	<p>-16°C (3.2°F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 3 часа на 25°C (77°F).</p>

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Системски барања

- Windows 10 (32-битна, 64-битна)/Windows 8.1 (32-битна, 64-битна)/Windows 8 (32-битна, 64-битна)/Windows 7 (32-битна, 64-битна)/Windows Vista (32-битна, 64-битна)/Windows XP SP3 или понова верзија (32-битна)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понова верзија
- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Белешка:

- Mac OS може да не поддржува некои апликации и функции.
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS не е поддржан.

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија

Стандарди и одобренија за модел во САД

Безбедност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на производот. Работата зависи од следниве два услова: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на радијација на FCC/IC одредени за неконтролирана средина и соодветствува со Упатствата за изложеност на радиофреквенција (RF) на FCC во Додатокот С до OET65 и RSS-102 на Правилата за изложеност на радиофреквенција (RF) на IC. Оваа опрема треба да се инсталира и со неа да се ракува така што радијаторот да биде одалечен најмалку 7,9 инчи (20 cm) или повеќе од телото на лицето (со исклучок на екстремитети: раце, рачни зглобови, стопала и ножни зглобови).

Стандарди и одобренија за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561C

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Додаток

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од препорачана модификација на печатачот.



Стандарди и одобриња за австралискиот модел

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson со ова изјавува дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата AS/NZS4268:

C561C

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од препорачана модификација на печатачот.

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Превезување на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.

Додаток




Внимание:


Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.



Важно:

- ❑ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ❑ Оставете ги касетите за мастило инсталирани. Отстранувањето на касетите може да ја исуши главата на печатачот и да спречи печатачот да работи.
- ❑ Во малку веројатен случај во кој треба да ја извадите касетата од печатачот, погрижете се да ставите капаче на отворот на единицата за довод на мастило на касетата; во спротивно, отворот ќе се исуши и ќе стане бескорисен кога повторно ќе го ставите во печатачот.



1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.




Важно:

Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.


3. Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.
4. Внимавајте да нема вметнато мемориска картичка.
5. Извадете ја сета хартија од печатачот.
6. Внимавајте да нема оригинали во печатачот.

Додаток

7. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.




8. Прицврстете го држачот на касетата за мастило на куќиштето така што ќе го прицврстите испорачаниот заштитен материјал на горниот дел со трака.



9. Затворете го скенерот.

10. Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.



11. Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Додаток

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што го прицврстува држачот на касетата за мастило. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 17
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 163
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 165

Пристапување на мемориска картичка од компјутер

Можете да пишувате или читате податоци од надворешен мемориски уред како мемориска картичка што е вметната во печатачот од компјутер.



Важно:

- Вметнете мемориска картичка откако ќе ја отстраните заштитата од запишување.
- Ако се сочува слика на мемориската картичка од компјутер, сликата и бројот фотографии не се обновуваат на LCD-екранот. Извадете ја и повторно ставете ја мемориската картичка.
- Кога споделувате надворешен уред вметнат во печатачот помеѓу компјутерите поврзан со USB и на друга мрежа, пристапот за запис е единствено дозволен на компјутерите коишто се поврзани со методот којшто сте го избрале на печатачот. За да запишете на слободниот простор на надворешниот уред, внесете **Settings** на контролниот панел и изберете **File Sharing** и метод на поврзување.

Белешка:

Потребно е одредено време да се препознаат податоците од компјутерот ако е поврзан голем надворешен мемориски уред, како 2TB HDD.

Windows

Изберете надворешен мемориски уред во **Компјутер** или **Мој компјутер**. Се прикажуваат податоците на надворешниот мемориски уред.

Белешка:

Ако сте го поврзале печатачот со мрежата без диск со софтвер или *Web Installer*, мапирајте го отворот за мемориска картичка или USB-портата како мрежен диск. Отворете **Изврши** и внесете го името на печатачот \\XXXXX или IP-адресата на печатачот \\XXX.XXX.XXX.XXX за да **Отвори**. Кликнете со десен клик на иконата на уредот што е прикажана за да ја назначите мрежата. Мрежниот диск се појавува во **Компјутер** или **Мој компјутер**.

Mac OS

Изберете соодветна икона за уредот. Се прикажуваат податоците на надворешниот мемориски уред.

Додаток

Белешка:

- За да отстраните надворешен мемориски уред, повлечете ја и спуштете ја иконата на уредот до иконата за отпад. Инаку, податоците на споделениот диск може да не се прикажат правилно кога ќе се вметне друг надворешен мемориски уред.
- За да пристапите до надворешен мемориски уред преку мрежата, изберете **Go > Connect to Server** од менито на работната површина. Внесете го името на печатачот `cifs://XXXXXX` или `smb://XXXXXX` (каде „XXXXXX“ е името на печатачот) во **Адреса на серверот**, а потоа кликнете на **Поврзи**.

Поврзани информации

- ➔ „Вметнување мемориска картичка“ на страница 67
- ➔ „Спецификации за надворешните мемориски уреди“ на страница 235

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во прирачниците за производот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош. Ако подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе ако им ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **За, Информации за верзијата** или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на вашиот компјутер
- Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ

Додаток

Белешка:

Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. При дефект или поправање на производот, податоците и/или поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 1300-361-054

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Додаток

Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и англиски јазик на интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на двигателите за производите на Epson

Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383